



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА

37653
Службени вестник на Република
Македонија

Скопје

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XI

Администрација
деление 22-619, Тел. центар

ка
338,
од
019.

44.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) по чл. 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„По исклучок од одредбите од горниот член кога поради виша сила ќе стане штета на основните средства што не биле осигурени а за кои не постои обврска за осигурување, стопанската организација се раздолжува за намалувањето или на полниот губиток на нивната вредност.

Поблиски прописи за примена на одредбата од горниот став донесува Сојузниот извршен совет.“

Член 2

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи:

„Ако стопанска организација продава основно средство, Сојузниот извршен совет може да определи дека е должна да и' го продаде таквото основно средство на определена стопанска организација или на друго општествено правно лице под најповолните услови што и' се предложени.

Ако стопанска организација веќе склучила договор за продажба на основно средство, Сојузниот извршен совет може да донесе решение во смисла на горниот став во рок од 2 месеци од денот на склучувањето на договорот. Во таков случај стопанската организација е должна да и' го продаде основното средство на онаа стопанска организација или на друго општествено правно лице што се определени во решението на Сојузниот извршен совет, под условите под кои пред тоа склучила договор за негова продажба.

Ако во случај на продажба по горните ставови на овој член не дојде до спогодба за условите под кои ќе се склучи договорот, решение за тоа донесува стопанскиот суд.“

Член 3

Во чл. 40 ст. 1 се брише, а ст. 2 станува ст. 4 во чл. 38.

Член 4

По чл. 52 се додава нов член 52а, кој гласи: „Стопанска организација може да им продаде на странски физички или правни лица основни средства кои заради изводење инвестициони работи во странство ги изнела од земјава или ги набавила во странство.

Поблиски прописи за начинот на изнесувањето, за продажбата и за осигурувањето на основните

средства од горниот став ќе донесе Сојузниот извршен совет.“

Член 5

Во чл. 90а („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54) во ст. 1 зборовите „до 31 декември 1954 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1955 година“.

Член 6

Во членот 90б во ст. 1, во петтиот и шестиот ред, зад зборовите „на основните средства“ место запирка се става точка и се бришат зборовите до крајот на ставот.

Во чл. 90б, во ст. 2, во вториот и третиот ред се бришат зборовите „како и соодветниот дел на амортизациониот фонд“.

Член 7

Во чл. 90в ст. 3 се менува така што да гласи:

„Стопанска организација од која се пренесува предметот останува и натаму во обврска спрема поверителот што не дал согласност за преземање на долгот, но во тој случај таа има спрема другата договорна страна право на надоместување на износот што го платила на име непреземениот долг.“

Член 8

Во чл. 90г во ст. 1, во третиот ред зад зборот „установи“ се става точка и се бришат зборовите до крајот на ставот.

Во чл. 90г, во ст. 2, во четвртиот ред зборовите „во буџетот“ се заменуваат со зборовите „во општиот инвестиционен фонд“.

Во чл. 90г, по ст. 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Просветна, научна или културна установа не е должна да ги плаќа амортизационите износи и интересот на основните средства што се пренесени на неа, ако со договорот за пренесувањето на тие средства е предвидено дека тие се пренесуваат за наставни, научни или културни цели.

Здравствените установи не плаќаат интерес на основните средства што се пренесени на нив. Оние здравствени установи што имаат амортизационен фонд ги уплатуваат амортизационите износи во тој фонд, а оние што го немаат тој фонд се ослободуваат од плаќањето на амортизацијата.“

Член 9

Одредбата на ст. 1 чл. 7а од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации се применува и на случаите што настапиле по 31 декември 1953 година.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 25

9 февруари 1955 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседателот
на Сојузниот извршен совет
Едвард Кардељ, с. р.

45.

Врз основа на чл. 3 ст. 2 од Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО****Член 1**

Се оснива Заедница на југословенското електростопанство (во натамошниот текст: Заедница).

Членови на Заедницата се заедниците на електростопанските претпријатија основани според Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54).

Членството во Заедницата е задолжително.

Дејноста на Заедницата се шири на сета територија на Југославија.

Член 2

Заедницата има задача:

1) да поднесува до надлежните државни органи предлози за организација на електростопанството во Југославија и за размена на електрична енергија меѓу членовите на Заедницата;

2) да поднесува предлози за перспективните и годишните електроенергетски биланси и планови на електрификацијата на Југославија;

3) да поднесува предлози за програмата на основната инвестициона изградба на електроенергетските извори и поврзување на електроенергетските системи;

4) да предлага единствен тарифен систем за електрична енергија;

5) по општите прашања што се од заеднички интерес за сите членови на Заедницата да го претставува југословенското електростопанство пред државните органи, установи, стопанските и општествените организации во земјава и во странство;

6) да предлага стандарди од областа на електростопанството.

Задачите на Заедницата цитирани во горниот став поблиску се определуваат со правилата на Заедницата.

Член 3

Заедницата е правно лице.

Заедницата има свои правила, што ги донесува управниот одбор на Заедницата а ги одобрува Сојузниот извршен совет.

Правата и обврските на членовите на Заедницата спрема Заедницата, како и правата и обврските на Заедницата спрема нејзините членови се определуваат со правилата на Заедницата.

Член 4

Органи на Заедницата се управен одбор и директор.

Секоја Заедница на електростопанските претпријатија делегира за управниот одбор на Заедницата по еден свој претставник.

Директорот на Заедницата го назначува Сојузниот извршен совет.

Директорот е член на управниот одбор на Заедницата.

Правата и должностите на управниот одбор и на директорот на Заедницата, како и начинот на нивната работа, се определуваат со правилата на Заедницата.

Член 5

Заедницата е член на Сојузната индустриска комора и ги врши работите на секција во комората.

Член 6

Членовите на Заедницата плаќаат придонес за покрите на расходите на Заедницата.

Висината на овој придонес се определува со правилата на Заедницата

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 43

9 февруари 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседателот

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

46.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Уставниот закон, а во врска со чл. 114 ст. 2 од Законот за стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ПРЕД СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ****Член 1**

Во Уредбата за таксите во постапката пред стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) во чл. 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кога е должен таксениот обврзник да го плати износот на таксата што е поголем од 20.000 динари, таксата се плаќа во готови пари. Таксата во овој случај должен е да ја уплати самиот таксен обврзник во смисла на последниот став од овој член и потврдата за уплатата да ја залепи на списокот за кој ја платил таксата. Судот на примениот спис потврдува дека е и колкава такса е платена.“

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Членот 14 се менува и гласи:

„Кога таксениот обврзник не ќе ја плати таксата пропишана со одредбите од оваа уредба во моментот кога настанува таксената обврска или ја плати таа такса непотполно, стопанскиот суд ќе го повика со писмена опомена во рок од десет дена од денот на врачувањето на опомената да ја плати неплатената такса. За писмената опомена таксениот обврзник плаќа такса во износ од 200 динари. Ако таксениот обврзник присуствува на судско дејствие, и не ја плати таксата веднаш, стопанскиот суд ќе го опомене во рок од 10 дена да ја плати должната такса и ќе му обрне внимание на последиците од неплаќање на таксата во овој рок.“

Ако таксениот обврзник не ја плати таксата ни во рокот определен во горниот став, ќе плати покрај редовната такса, уште и еднострук износ на редовната такса на име наголемена такса.“

Член 3

Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи:

„Кога стопанскиот суд ќе утврди дека таксениот обврзник не ја платил таксата ниту во рокот определен во горниот член, ќе издаде налог да се наплати редовна такса и еднострук износ на неплатената редовна такса на име наголемена такса, како и такса за опомена.“

Член 4

Во споровите и другите предмети по коишто таксената обврска настанала пред влегувањето во сила на оваа уредба ќе се применуваат во поглед на наплатата на наголемената такса досегашните одредби од Уредбата за таксите во постапката пред стопанските судови.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 46

9 февруари 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседателот

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

47.

Врз основа на чл. 79 точ. 7 и чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА

Член 1

Се укинува Сојузната управа за инвестициона изградба основана со Уредбата за Сојузната управа за инвестициона изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

Член 2

Финансирањето на инвеститорите што е вршено од сојузниот буџет за 1954 година преку Сојузната управа за инвестициона изградба се пренесува на Народната банка на ФНРЈ.

Народната банка на ФНРЈ го презема финансирањето на инвеститорите за оние објекти што се утврдени во главата XV одделот 3 од Сојузниот општествен план за 1955 година, а под условите и по постапката предвидени во Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството и другите прописи за финансирање на инвестициите, освен оние инвестиции што се финансираат во 1955 година од сојузниот буџет.

Член 3

Работите што ги вршела Сојузната управа за инвестициона изградба врз основа на одредбите од чл. 17—25 на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани се пренесуваат на народната република на чија територија се наоѓа инвестициониот објект.

Работите што ги вршела Сојузната управа за инвестициона изградба како непосреден инвеститор за инвестиционите објекти што се финансираат во 1955 година од сојузниот буџет, се пренесуваат на сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

Работите на управен надзор што ги вршела Сојузната управа за инвестициона изградба над работата на инвеститорот, а за објектите што во 1955 година се финансираат од Општиот инвестиционен фонд, се пренесуваат и на народната република на чија територија се наоѓа инвестициониот објект.

Член 4

Пренесувањето на работите од Сојузната управа за инвестициона изградба на Народната банка на ФНРЈ и на органите од чл. 3 на оваа уредба ќе се изврши комисијски. Во комисијата влегуваат по еден претставник на Сојузната управа за инвестициона изградба, Народната банка на ФНРЈ и на републичкиот извршен совет.

Во комисијата што ќе го изврши пренесувањето на работите од Сојузната управа за инвестициона изградба на сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет влегуваат претставници на Сојузната управа за инвестициона изградба и на овој секретаријат.

При пренесувањето на работите ќе се утврди состојбата на извршените работи и потрошените средства и ќе се изврши пренесување на договорите и другата документација што се однесува до инвестициониот објект.

Комисијата за ликвидација на Сојузната управа за инвестициона изградба ќе ја определи сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Пренесувањето на работите на Сојузната управа за инвестициона изградба на Народната банка на ФНРЈ и на органите од чл. 3 на оваа уредба, како и ликвидацијата на Сојузната управа за инвестициона изградба ќе се изврши до 31 март 1955 година.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за Сојузната управа за инвестициона изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 26

9 февруари 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседателот

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

48.

Врз основа на чл. 29а од Законот за државните службеници во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 1

Во чл. 4 од Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52), ст. 1 се менува и гласи:

„Службеник не може да биде на службено патување во едно исто место во земјава повеќе од 30 дена. Подолг престој може по исклучок да се нареди само во согласност со органот надлежен за буџет.“

Член 2

Во чл. 6 се вршат следнаиве измени и дополненија:

1) На крајот на ст. 2 се додава нова реченица која гласи: „Под истите услови можат да користат кола за спиење и службениците од точ. 3 на овој член.“

2) Ст. 4 се менува и гласи:

„Редовни превозни средства кои може службеникот да ги користи на службеното патување се: воз, брод или автобус. На релации каде што има сообраќај со воз или брод службеник може да користи автобус само ако цената на превозот со автобус и вкупниот износ на дневниците — ако се користи автобус — изнесуваат помалку или исто колку и цената на превозот со воз или брод и вкупниот износ на дневниците во случај да се користи воз или брод.“

Старешината што го издал налогот за службен пат, може да одобри превоз со автобус и вон случајот од втората реченица на предниот став, ако патувањето со воз или брод би повлекувало поголема загуба во времето која би била штетна за службата.

Ако службеникот вон случаите од предните ставови користел автобус на релација каде што има сообраќај со воз или брод, има право на надоместување на превозните трошоци само до износот на цената на превозот со брод или воз.“

3) По ст. 5 се додава нов став 8, кој гласи:
„На службен пат службеникот е должен да го користи најкусиот пат.“

Член 3

По чл. 6 се додава нов член 6а, кој гласи:
„Ако на патот што треба да се прејде нема редовни превозни средства од чл. 6 на оваа уредба, а растојанието од местото на службувањето до местото во кое се упатува службеникот е подолго од 4 км, на службеникот му припаѓа надоместување во вид на километража за секој прејден километар. Исто така народниот одбор на општината може да воведо километража и за своите службеници. Ако не се донесе таква одлука, на службениците на народните одбори на општините не им припаѓа надоместување во вид на километража.“

Висината на надоместувањето според предните ставови ја пропишува државниот секретар за работи на општата управа и за буџет.

Прва класа на бродовите на брзи линии можат да користат на службеното патување сите службеници, а на бродовите на другите линии класата може да се користи според чл. 6 од оваа уредба.“

Член 4

По чл. 8 се додава нов чл. 8а, кој гласи:
„Дневницата за службеното патување односно времено упатување на службеникот на работа во друго место може да се намали до 25% ако за службениците, под условите што се поволни за нив, е организирана исхрана или сместување, а до 50% — ако се организирани и исхрана и сместување.“

Решение за намалување на дневницата според предниот став донесува старешината на надлештвото односно на установата.“

Член 5

Во чл. 11 се додава нов ст. 2, кој гласи:
„Прописи за надоместување за судски излегувања извршени по барање од приватни лица донесува републичкиот државен секретар за правосудна управа во согласност со републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.“

Досегашниот ст. 2 станува ст. 3.

Член 6

По чл. 14 се додава нов чл. 14а, кој гласи:

„Надлештвата или установите можат, по исклучок, да организираат превоз на службеници со своите превозни средства со определено надоместување, но само во случаи кога службените згради се наоѓаат на поголема оддалеченост од центарот за живеење, или кога поради селидба на надлештвото односно установата во некое блиско место службениците со своите станови останале на поголема оддалеченост.“

Одлуки за тоа за сојузните и републичките службеници донесуваат одборите за буџетски прашања на извршните совети, а за службениците на народните одбори — народните одбори.“

Член 7

Во чл. 15 се вршат следниве измени и дополненија:

1) Во ст. 2 место зборовите: „надокнада за службени трошкови им припаѓа и:“ се ставаат зборовите: „Надоместувањето според предниот став им припаѓа и:“

2) По ст. 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Надоместувањето на селидбените трошоци според ст. 2 им припаѓа и на службениците на коишто по престанокот на службата им е определена инвалидска пензија.“

Селидбените трошоци од ст. 2 и 3 ги исплатува надлештвото односно установата во која бил службеникот на служба до пензионисањето, односно онаа организациона единица што ги презела работите и овластенијата на поранешното надлештво

односно установа. Ако нема такво надлештво односно установа, исплатата на овие трошоци се врши од буџетските резерви.“

3) Во досегашниот ст. 3 место зборовите „претходниот став“ се става „од ст. 2 и 3“.

Член 8

Во членот 24 се брише ставот 2.

Член 9

Во чл. 27а, во ст. 1 по зборот „установата“ се става точка, а другите зборови се бришат,

Член 10

Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет да издаде пречистен текст од Уредбата за патните и селидбените трошоци и да ја согласи терминологијата во уредбата со организацијата што постои.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 44

9 февруари 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседателот на Сојузниот

извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

49.

Врз основа на чл. 13 од Законот за државните службеници, а во врска со чл. 11 и 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ СУДОВИ НА СУДИИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ

Член 1

Уредбата за платите на судиите на народните судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52, со подоцнежните измени и дополненија) ќе се применува и на судиите на стопанските судови, со тоа што одредбите кои се однесуваат до претседателите и судиите на окружните судови — да важат за претседателите и судиите на окружните стопански судови, а одредбите кои се однесуваат до претседателите и судиите на републичките врховни судови — да важат за претседателите и судиите на вишите стопански судови.

Член 2

Судиите на Врховниот стопански суд се распоредуваат во истите платни разреди и напредуваат под истите услови како и судиите на Сојузниот врховен суд.

Претседателот на Врховниот стопански суд се распоредува во I платен разред, без обзир на годините на службата.

Дополнителната плата на судиите на Врховниот стопански суд изнесува 8.000 динари месечно.

Дополнителната плата и полагајниот додаток на претседателот на Врховниот стопански суд ги определува Сојузниот извршен совет.

Член 3

Платата по оваа уредба ќе се исплатува од 1 декември 1954 година.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а истиот ден престанува да важи Уредбата за платите на арбитрите на државната арбитража („Службен лист

на ФНРЈ“, бр. 16/52, со подоцнежните измени и дополненија, како и другите прописи донесени за нејзиното спроведување.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 23

9 февруари 1955 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседателот
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

50.

Врз основа на чл. 13 од Законот за државните службеници, во врска со чл. 11 и 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

Член 1

Во чл. 16 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) по ставот 7 се додаваат нови ставови 8 и 9 кои гласат:

„По исклучок од ст. 1 на овој член, лицето што има потребна стручна пракса може да биде назначено и во повисоко звање од она што му одговара на неговото школско образование, ако се утврди дека има способност за вршење на работите од повисокото звање. Такво лице може да остане во звањето во кое е назначено ако го положи одделниот стручен испит од чл. 12 ст. 3 од оваа уредба во рокот што се определува со решението за назначување, а кој не може да биде подолг од две години.

Решението за прием во служба според одредбата од горниот став го донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ.“

Член 2

Членот 17 се менува и гласи:

„Лицата што се примаат во служба според горниот член, се распоредуваат во еден од платните разреди на звањето во кое се назначуваат, но не во повисок од оној што би го добиле со редовно напредување според годините на службата.

Платниот разред го определува надлежниот старешина во согласност со комисијата за службенички прашања од чл. 33 на оваа уредба земајќи ја во обзир дотогашната пракса и должностите што ги вршел службеникот.

Ако се оцени дека службеникот располага со особена стручна способност може, во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет, да се распореди во повисокиот платен разред од оној во кој би можел да биде распореден според ставот 1 од овој член.

Согласноста според горниот став може да се даде ако Комисијата за службенички прашања при сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет даде поволно мислење.“

Член 3

Во членот 39 ст. 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Против решението што ќе се донесе според забелешките од инспекцијата за плати жалба се изјавува до сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.“

Член 4

Во чл. 59 по ст. 1 се додава нов ст. 2, кој гласи: „Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ може рокот од горниот став да го продолжи најдоцна

до 30 јуни 1955 година, ако утврди дека поодделни приправници до 31 декември 1954 година не можеле да го положат стручниот испит од оправдани разлози.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 24

9 февруари 1955 година
Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката
Потпретседателот
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

51.

Врз основа на ст. 2 одделот 2 главата XV од Сојузниот општествен план за 1955 година и чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО ДА ЈА ПРОПИШЕ СОДРЖИНАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЕЛАБОРАТИ

1. Се овластува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет да ја пропише содржината на инвестиционите елаборати што инвеститорите се должни според Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) да ја поднесат до Народната банка на ФНРЈ при предавањето на барањето за добивање заем за инвестиции.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 32

9 февруари 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

52.

Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА БУЏЕТСКИ ПРАШАЊА ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одлуката за овластување Одборот за буџетски прашања да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) во ст. 1 по точ. 8 се додаваат нови точки 9, 10 и 11 кои гласат:

„9) за управните прашања што не се ставени во делокруг на секој друг одбор или комисија на Сојузниот извршен совет;

10) за давање земјишта, згради и подвижни предмети со кои управува Сојузниот извршен совет на управување или користење на друг државен орган, установа или друго правно лице. односно за примање такви земјишта, згради и подвижни предмети на управување или користење од страна на

Сојузниот извршен совет, доколку според одделните прописи за тоа не се овластени други органи;

11) за давање согласност за склучување договори за купување или продажба земјишта или згради во случаи во кои таква согласност е предвидена со закон.“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 29

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

53.

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон и чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I. Се овластува Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет да донесува решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет:

1) за одобрување меѓународни спогодби што не се поднесуваат на ратификација а кои немаат карактер на општи прописи со кои се регулираат правата и обврските на граѓаните и организациите (спогодби со кои се спроведуваат во живот или се извршуваат веќе ратификувани меѓународни договори и други спогодби, со кои времено се воведуваат во живот трговските спогодби, со кои се определуваат гранични премини и сл.);

2) за доделување помош во случај на поголеми штети сторени од невреме и други слични случаи;

3) за определување заменици на државните секретари за време на нивната отсутност или подолга болест;

4) за назначување и разрешување потсекретари, секретари во Сојузниот извршен совет, државни советници и други виши службеници во сојузните органи и установи за чиешто назначување и разрешување е надлежен Сојузниот извршен совет;

5) за определување плати на сојузните државни секретари и други раководни службеници од чл. 1 ст. 3 на Уредбата за платите на сојузните државни секретари и други раководни службеници на државните органи;

6) за формирање одделни стручно-управни комисији и за именување членови на тие комисији од членовите на Советот, виши службеници на сојузните органи на управата и секретаријатот на Советот, како и стручњаци (чл. 35 ст. 1 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет);

7) за разрешување поодделни членови на комисиите, комитетите, советите и другите колективни органи што ги именува Сојузниот извршен совет и за именување нови членови во тие органи на празните места;

8) за назначување генерален директор и директори на дирекциите на Југословенските железници и за пропишување на условите на конкурсот (чл. 83 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници), како и за назначување и сменување на генералниот директор на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и за давање согласност за назначувањето

на директор на претпријатие во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (чл. 26 и 33 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони);

9) за престанок на установите со самостојно финансирање и за именување членови на управниот одбор односно раководители на тие установи, ако тоа со решението за нивното оснивање му е ставено во надлежност на Сојузниот извршен совет и ако тоа не спаѓа во делокруг на некој одбор на Сојузниот извршен совет;

10) за оснивање, укинување, преместување, спојување и определување претпријатија за воени потреби за кои важат одредбите од Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија.

II. Координациониот одбор утврдува врз основа на заклучоците од Советот конечен текст на прописите усвоени на заседанието на Советот вон случаите предвидени во чл. 42 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет.

III. Координациониот одбор донесува односно ги потврдува правилата на установите со самостојно финансирање што ги основа Сојузниот извршен совет или што стојат под негов непосреден надзор, ако тоа не спаѓа во делокруг на некој друг одбор на Сојузниот извршен совет.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 28

14 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

54.

Врз основа на чл. 65 ст. 4 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И НИВНИТЕ ОСНОВНИ И ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ КАКО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1954 ГОДИНА

I. Општи одредби

1. Според одредбите од оваа одлука се врши составувањето, прегледувањето и одобрувањето на завршните сметки на земјоделските задруги (во натамошниот текст: задругите) и нивните основни и деловни сојузи, како и пресметувањето и распределбата на вкупниот приход на задругата и распределбата на остатокот на добивката што и' припаѓа на задругата во смисла на чл. 62 ст. 3 од Уредбата за земјоделските задруги од стопанските претпријатија, дуканите и самостојните погони, што ги основала задругата.

Задругата врши конечно пресметување и распределба на вкупниот приход, како и на остатокот на добивката споменат во предниот став, врз основа на завршната сметка.

II. Пресметување на вкупниот приход

2. Задругата врши единствено пресметување и распределба на вкупниот приход без обзир на бројот и видот на стопанските дејности што ги врши, доколку не ги врши преку своите стопански претпријатија, дукани и самостојни погони.

3. Вкупниот приход на задругата го сочинуваат:

1) паричната вредност на продадените стоки, односно на извршените услуги по издадените фактури, без обзир дали наплатата е извршена, како и наплатените износи за продадените стоки односно извршените услуги за кои не се издаваат фактури;

2) вредноста на употребените производи на сопственото производство и извршените услуги за целите што се финансираат на товар на фондовите на задругата или од долгорочен кредит;

3) вредноста на производите на сопственото производство употребени односно предопределени за репродукција во селско-стопанското производство на задругата;

4) вредноста на давањата односно на услугите што задругата им ги врши на други лица без надоместување;

5) интересот што го прима задругата („активен интерес“);

6) другите приходи што настанале од работењето (наплатени договорни казни и пенали, позитивни разлики на курсевите, наплатени отпишани побарувања и друго);

7) надоместувањата за штетата што е наплатена по основот на осигурувањето на обртните средства;

8) дотациите и износите за санации што задругата ги прима за делско покрите на своите расходи, освен ако органот што је дал дотацијата, односно ја врши санацијата, не ја определил нивната одделна предопределеност;

9) придонесите на претпријатијата, дуќаните и самостојните погони, што ги основала задругата.

• Паричната вредност на производите употребени односно предопределени за натамошната употреба, како и на извршените услуги од одделот 2), 3) и 4) на оваа точка, се утврдува по продажните (пазаришните) цени, намалени со трошоците на продажбата.

4. Вкупниот приход на задругата не го сочинува надоместувањето за продадените основни средства ниту надоместувањата за штетата наплатена по основот на осигурувањето на основните средства.

5. Од вкупниот приход на задругата се одбиваат отпишаните побарувања, како и другите вонредни расходи.

6. Пресметувањето на работењето по отворена сметка со задругарите се врши пред да се пресмета вкупниот приход.

7. Упатството за начинот на интерната пресметка на вкупниот приход во поодделни дејности на задругата ако тие не се вршат во рамките на стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните погони, го пропишуваат главните задружни сојузи на народните републики.

III. Распodelба на вкупниот приход

8. Вкупниот приход на задругите, освен задругите организирани според чл. 4 од Уредбата за земјоделските задруги, се распределува на:

1) материјални трошоци со придонесите на задружните сојузи (котизација);

2) амортизација;

3) постојани придонеси за општествената заедница;

4) пресметковен платен фонд на работниците и службениците на задругата со придонесот за социјално осигурување;

5) добивка.

Задругите што се организирани според чл. 4 од Уредбата за земјоделските задруги го распределуваат вкупниот приход според одредбите од главата IV на оваа одлука.

9. Материјалните трошоци на задругата ги опфаќаат:

1) вредноста на материјалите и на сопствените услуги истрошени односно предопределени за натамошна репродукција во селско-стопанското производство, односно за извршените услуги;

2) издатоците за услуги од други лица;

3) трошоците на стоковниот промет освен платите;

4) трошоците на закупнината и одржувањето на работните простории освен платите;

5) општите трошоци (режија), освен платите; премијата за осигурување на основните и обратните средства;

6) придонесите на задружните сојузи (котизација);

7) закупнините што ги плаќа задругата за користење на земјишта;

8) интересот што го плаќа задругата на обртните средства („пасивен интерес“);

9) другите материјални трошоци.

10. Задругата е должна да ја пресметува амортизацијата со која ги обезбедува паричните средства за замена и инвестиционо одржување на основните средства.

Амортизацијата се утврдува според одделните прописи и се уплатува во амортизациониот фонд на задругата. Со амортизациониот фонд задругата расплага според прописите што постојат.

11. Постојаните придонеси за општествената заедница што се намираваат од вкупниот приход на задругата се:

1) инвестициониот влог во вид на интерес на основните средства;

2) данокот на промет;

3) земјарината.

12. Интересот на основните средства задругата го плаќа на неотпишаниот дел на сите основни средства, ако со одделни прописи не е определено поинаку.

Интересот на основните средства задругата го плаќа на сите основни средства по нормата пропишана за селското стопанство.

Обврската за плаќање интерес на основните средства настанува од денот кога настанува обврската за плаќање на амортизацијата, а се врши на начинот и во сроковите во кои се плаќаат амортизационите износи.

13. Задругата плаќа данок на промет на оние производи, односно за вршење оние услуги за кои е пропишано да се плаќа овој данок.

14. Задругата плаќа земјарина на земјиштата на кои се наоѓаат стопански згради и постројки, како и на други земјишта што служат за нејзината стопанска дејност, без обзир дали земјиштето е имот на задругата или го користи таа врз основа на договор склучен со задругарите или со други лица, или земјиштето и е дадено на задругата на користење од општоопштествениот имот.

15. Од вкупниот приход на задругата се покрива пресметковниот фонд на платите на работниците и службениците на задругата утврден од народниот одбор на околицата во согласност со задругата.

Пресметковните плати во задругата не можат да бидат поголеми од пресметковните плати пропишани за стопанските организации.

Пресметковниот платен фонд е основа за утврдување на тарифните ставови во поединечен или колективен договор што задругата го склучува со своите работници и службеници во смисла на Уредбата за платите на работниците и службениците во задругите и задружните организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52).

Во малите и неразвиените задруги што земаат на работа хонорарни работници и службеници со неполно работно време, пресметковниот платен фонд е еднаков со реализираниот износ на договорените хонорари за кои постои согласност од народниот одбор на околицата, а кој не може да биде поголем од соодветниот пресметковен платен фонд на стопанските организации.

Пресметковниот платен фонд заедно со платите реализирани од добивката го сочинува реализираниот платен фонд на задругата.

На исплатениот платен фонд задругата плаќа придонес за социјално осигурување по пропишаната норма во смисла на чл. 15 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53).

IV. Пресметување и распределба на вкупниот приход во задругите на кои се применуваат одредбите на чл. 4 и чл. 38 од Уредбата за земјоделските задруги

16. Вкупниот приход на задругата на која се применуваат одредбите на чл. 4 и 38 од Уредбата за земјоделските задруги се утврдува според одредбите од главата II на оваа одлука.

17. Доходот на задругите од претходната точка се добива, во смисла на одредбите од оваа одлука, кога од вкупниот приход ќе се одбијат:

- 1) материјалните трошоци со придонесите за задружните сојузи (котизација);
- 2) амортизацијата;
- 3) постојаните придонеси за општествената заедница;
- 4) дополнителниот данок на доход од селското стопанство;
- 5) ануитетот за инвестиционите заеми;
- 6) придонесот за резервниот фонд на задругата во висина од најмалку 2% од износот на користените обртни средства во текот на годината;
- 7) придонесот за инвестициониот фонд на задругата во висина од најмалку 1% од износот на вкупниот приход, по одбивање износите под 1), 2) и 3) на оваа точка.

Доходот што ќе се добие на тој начин, го распределува највисокиот орган на задругата на заработките на задругарите и на придонесите за фондовите на задругата.

Ако народниот одбор на околицата ја ослободи задругата од предната точка од плаќање дополнителен данок на доход од селското стопанство во целост или делум, износот што му одговара на ослободувањето од плаќање данок на доход од селското стопанство се внесува во инвестициониот фонд на задругата.

V. Распределба на добивката од стопанските дејности што задругата ги врши непосредно

18. Задругата е ослободена од плаќање сојузен данок на добивката реализирана од селско-стопанската дејност како и на оној дел на добивката од неселско-стопанска дејност што ќе го внесе во инвестициониот фонд.

Задругата не може со внесувањето во инвестициониот фонд на добивката од неселско-стопанска дејност да ги намали правата на работниците и службениците на работа во оваа дејност, што произлегуваат од реализираната добивка за наголемување нивниот платен фонд.

Делот на добивката што во смисла на претходниот став служи за наголемување платниот фонд на работниците и службениците на неселско-стопанска дејност на задругата се смета во поглед плаќањето на данокот на добивката како дел внесен во инвестициониот фонд на задругата.

Средствата од инвестициониот фонд на задругата можат да се употребуваат, освен за непосредни инвестиции на задругата, и за други цели што служат за унапредување на селското стопанство, а не го наголемуваат непосредно потрошниот фонд на задругарите.

По издвојувањето на сојузниот данок на добивката со кој се оданочува делот на добивката од неселско-стопански дејности што не е внесен во инвестициониот фонд на задругата, како и по издвојувањето делот на добивката од неселско-стопански дејности внесен во инвестициониот фонд, добивката на задругата се распределува на следниов начин:

- 1) се издвојува износот што претставува учество на околицата, а кој се утврдува во вид на процент од

реализираната добивка, или во вид на паушален данок на добивката или како дополнителен данок на доход од селското стопанство;

2) по издвојување износот на учеството на околицата во смисла на одредбата под 1) на овој став задругата ги издвојува износите за ануитетите за инвестициони заеми;

3) со остатокот на добивката задругата располага самостојно, со тоа што за распределбата на овој остаток да решава највисокиот орган на задругата. При распределбата највисокиот орган на задругата мора да осигури за резервниот фонд на задругата, најмалку 2% од средно користените обртни средства во текот на годината и има право да издвои дел од добивката за наголемување платниот фонд над пресметковниот платен фонд за работниците и службениците до висината определена од народниот одбор на околицата според Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 18/54 и 30/54);

4) делот на добивката што останува по издвојување износите под 1) — 3) на овој став највисокиот орган на задругата го распределува на другите фондови на задругата и на ристорно во смисла на чл. 64 од Уредбата за земјоделските задруги.

VI. Распределба на остатокот на добивката што и' припаѓа на задругата од добивката на стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните погони што ги основала задругата

19. Остатокот на добивката кој во смисла на чл. 62 ст. 3 од Уредбата за земјоделските задруги и' припаѓа на задругата од реализираната добивка на стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните погони, што ги основала задругата, се распределува во смисла на чл. 63, 64 и чл. 66 ст. 3 од споменатата уредба.

VII. Составање завршна сметка

20. Задругите и нивните основни и деловни сојузи се должни да ги заклучат според состојбата на 31 декември 1954 година деловните книги, да состават завршна сметка, да го утврдат реализираниот вкупен приход и да ја извршат неговата распределба според оваа одлука и другите прописи.

21. Завршната сметка на задругите и на нивните деловни сојузи опфаќа:

- 1) биланс;
- 2) преглед на расходите и приходите;
- 3) преглед на распределбата на вкупниот приход и добивката односно покритието на загубите;
- 4) образец со општи статистички податоци;
- 5) извештај за работењето во текот на 1954 година.

Основните сојузи на задругите завршната сметка ја состават според упатството што го пропишува надлежниот републички задружен сојуз.

22. Задругите и нивните деловни сојузи состават своја завршна сметка според приложените обрасци кои се составен дел од оваа одлука.

Републичките задружни сојузи пропишуваат поблиски упатства за составањето на завршните сметки и нивните деловни сојузи.

VIII. Прегледување и одобрување на завршната сметка

23. Завршните сметки на задругите и нивните сојузи ги одобрува нивниот највисок орган најдоцна до 30 април 1955 година.

24. На завршните сметки на задругите и нивните деловни сојузи, што ги одобрил нивниот највисок орган, дава согласност од името на народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата, неговиот собор на производителите. Согласноста на завршните сметки на за-

другите со седиште на подрачјето на градските општини со одделни права ја дава народниот одбор на градската општина со одделни права.

Кога поради голем број стопански организации во околицата не би бил во можност да ја даде согласноста на завршните сметки во пропишаниот срок, народниот одбор на околицата може давање на согласноста на завршните сметки на помали задруги да го пренесе, согласно со одредбата на чл. 28 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54) на одделни комисији составени од најмалку пет одборници на околицкиот (градскиот) собор и соборот на производителите.

Завршната сметка што ја одобрил највисокиот орган на задругата односно на деловниот сојуз, задругите и нивните деловни сојузи ја испраќаат до народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата, односно на деловниот сојуз, во срок од 7 дена од денот кога е одобрена завршната сметка.

Пред да се даде согласноста на завршната сметка од ст. 1 на оваа точка, завршната сметка мора да биде прегледана од стручњаци што ги определува советот за стопанство на народниот одбор на околицата. По согласноста меѓу народниот одбор на околицата и задругата, завршната сметка на задругата може да биде прегледана од стручњаци што ќе ги определи советот за стопанство на народниот одбор и пред да се изнесе пред највисокиот орган на задругата заради одобрување. Но, овој преглед не го заменува прегледот на одобрената завршна сметка.

25. Народниот одбор на околицата е должен да донесе решение за давање или за одбивањето на согласноста на завршната сметка на задругата и деловниот сојуз на задругите во срок од 45 дена, сметајќи од денот на приемот на завршната сметка.

Ако народниот одбор на околицата не ја даде согласноста или не го одбие давањето на согласноста во рокот од предниот став, се смета дека согласноста е дадена на завршната сметка што ја одобрил највисокиот орган. Задругата, односно деловниот сојуз на задругите, што на ваков начин добила согласност на завршната сметка е должна да го извести за тоа веднаш, а најдоцна во срок од 3 дена од денот на добивената согласност, републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството.

Штетите што ќе станат поради ваков начин на добивање согласност паѓаат на товар на народниот одбор на околицата што пропуштил да ја даде согласноста во пропишаниот срок.

Ако задругата, односно деловниот сојуз на задругите не го поднесе извештајот од ст. 2 на оваа точка ќе се казни според Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) по коишто се изрекуваат казни поради неподнесување други извештаи.

26. Против решението од ст. 1 на предната точка задругата односно деловниот сојуз на задругите може да подаде во срок од 15 дена од денот на приемот на решението жалба до извршниот совет на народната република односно на автономната единица.

Жалбата од предниот став се подава преку народниот одбор на околицата. Народниот одбор дава свое мислење за подадената жалба и ја испраќа до државниот секретаријат за работи на стопанството на народната република односно на автономната единица. Надлежниот секретаријат за работи на стопанството ја спроведува примената жалба до надлежниот орган од предниот став заедно со своето мислење за подадената жалба.

27. Во срок од 10 дена од приемот на решението за согласноста, задругата односно деловниот сојуз на задругите задолжително испраќаат до око-

скиот статистички уред на околицата во која се наоѓа седиштето на задругата по еден примерок од следниве прегледи:

1) преглед на состојбата на активата и пасивата на 31 декември 1954 година;

2) преглед на расходите и приходите во текот на 1954 година;

3) преглед на распределбата на вкупниот приход за 1954 година;

4) преглед на распределбата на добивката за 1954 година, односно преглед на покритието на загубите.

Прегледите од предниот став е должна во истиот срок да ги испрати до надлежниот статистички уред и задругата односно деловниот сојуз што ќе добијат согласност на завршната сметка според точ. 25 ст. 2 од оваа одлука.

Републичките задружни сојузи и околицките задружни сојузи се должни да им укажат помош на статистичките органи во прибирањето и контролата на податоците за завршните сметки на задругите.

28. Стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните погони на задругите и нивните сојузи составаат завршни сметки според прописите што важат за другите стопански претпријатија, дуќани и самостојни погони.

Работењето на самостојните погони на задругите што не водат одделно книговодство според задолжителниот распоред на контата (контниот план) за односната стопанска гранка го опфаќа задругата во својата завршна сметка, со тоа што за таков самостоен погон се искажува одделно пресметката и распределбата на вкупниот приход според прописите за односната работна (погонска) единица.

По исклучок од предните ставови на оваа точка, стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните погони на задругите и нивните сојузи, пред пресметувањето и распределбата на добивката според прописите што важат за другите односни стопански организации вршат пресметување по отворената сметка и ристорно.

29. Придонесите што претпријатијата, дуќаните и самостојните погони, кои ги основала поодделна задруга, група задруги или нивни сојуз и ги плаќаат на задругата, на групата задруги или на задружниот сојуз што ги основале, паѓаат на товар на материјалните трошоци на овие претпријатија, дуќани или самостојни погони.

Висината на овој придонес ја определува највисокиот орган на задругата, односно на задружниот сојуз на земјоделските задруги а ја одобрува народниот одбор на околицата. Ако е во прашање сојуз на земјоделски задруги или група задруги чиешто подрачје преминува подрачје на една околица (град) одобрението на висината на определениот придонес го дава одборот за стопанство на републичкиот извршен совет.

30. Завршната сметка на стопанските претпријатија и дуќани, на задругите и задружните сојузи ги одобруваат нивните работнички совети. Завршните сметки на самостојните погони што се опфатени со завршната сметка на задругите и задружните сојузи ги одобрува највисокиот орган на задругата односно на задружниот сојуз.

31. Задругите и нивните основни и деловни сојузи се должни да ја објават завршната сметка со истакнување на видно место во своите простории согласно чл. 55 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и неговата распределба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53).

IX. Завршни одредби

32. Ако врз основа на завршната сметка на којашто народниот одбор на околицата дал согласност се покаже дека задругата платила во вид на

аконтација на обврските спрема буџетот и фонд-
вите помалу отколку што треба да плати, таа е
должна да ја плати таа разлика во срок од 15 дена
по приемот на решението за согласноста.

Задругата може да бара враќање на повеќе
уплатените обврски спрема буџетот и фонд-
овите утврдени во смисла на предниот став.

33. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а
се применува за 1954 година.

Р.п. бр. 39

14 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател.

Велько Зековиќ, с. р.

Родолуб Чолаковиќ, с. р.

БИЛАНС НА 31 ДЕКЕМВРИ 1954 ГОДИНА

Активa

НАЗИВ НА СМЕТКАТА	ИЗНОС
A. СРЕДСТВА	
I. Основни средства и инве- стиции	
1. Основни средства	...
2. Инвестиции во тек	...
Вкупно	...
3. Исправки на вредноста на основните средства	
II. Обртни средства	
1. Парични средства во основна форма	...
Благајна	...
Жиро сметка на банката	
2. Парични средства во преодна форма	...
Купувачи	...
3. Материјални приготвувања за производство	...
Добавувачи	...
Сточен подмладок	...
Добиток на храна	...
Дробен добиток	...
Семиња и расади	...
Храна за добиток и простирки	...
Потрошни материјали	...
Дробен инвентар и амбалажа	...
Други материјали	
4. Недовршено производство	...
Производство во тек	...
Временски разграничувања	
5. Сопствени производи:	...
Од растениско производство	...
Од сточно производство	...
Преработки	...
Производи на помошната дејност	
Непланирани производи	
6. Стоки на туѓо производство	...
Трговски стоки предопределени за продажба на дробно	...
Производи преземени од задру- гарите	
Вкупно	...
Намалени (—) за нереализира- ната разлика во цената	

НАЗИВ НА СМЕТКАТА	ИЗНОС
III. Издвоени средства	
Кусорочни средства	...
Долгорочни средства	
Б. ДРУГА АКТИВА	
Удели	...
Хартии од вредност	...
Разлика при проценката на основните средства	...
Позајмици на задругарите — кусорочни	...
Побарување од организационите единици на задругата за дадените средства на тие единици	...
Позајмици на задругарите-дол- горочни	...
Други односи со задругарите	...
Други побарувања	...
Загуби од поранешните години	...
Загуба од текуштата година	
Вкупно	...
Задбилансна евиденција	
Пасива	
НАЗИВ НА СМЕТКАТА	ИЗНОС
A. РЕДОВНИ ИЗВОРИ	
I. Извори на основните средства	
Фонд на основните средства	...
Обврски спрема задругарите за внесените основни средства	...
Долгорочни кредити за финан- сирање на инвестициите	...
Добавувачи за инвестиции	
II. Извори на обртните средства	
Фонд на обртните средства	...
Банка — постојан кредит	...
Банка — дополнителен кредит	...
Банка — други односи	...
Удели на задругарите	
III. Дополнителни извори	
Инвестиционен фонд	...
Амортизационен фонд за замена	...
Амортизационен фонд за инве- стиционо одржување	...
Резервен фонд	...
Други фондови	
Б. ДРУГА ПАСИВА	
Штедни влогови	...
Други односи со задругарите	...
Вредност на средствата дадени на сопствените организациони единици	...
Добавувачи	...
Купувачи	...
Обврски за придонеси на општествената заедница	...
Други обврски	...
Временски разграничувања	...
Нераспоредена добивка од поранешните години	...
Добивка	
Вкупно	...
Задбилансна евиденција	

**ПРЕГЛЕД
НА РАСПОДЕЛБАТА НА РЕАЛИЗИРАНИОТ
ВКУПЕН ПРИХОД ВО 1954 ГОДИНА**

Елементи на расподелбата	Селско-стоп. произв.	Индуст. и преработ.	Трг. на селско- стоп. произв.	Друга тргов. Учестител	Занаел.	Друга дејност	ВКУПНО
	Динари						
ВКУПЕН ПРИХОД							
а) Материјални трошоци							
б) Амортизација							
в) Постојани придонеси за општествената заедница							
— интерес на основните средства							
— данок на промет							
— земјарина							
г) Пресметковен платен фонд							
д) Придонес за социјално осигурување							
ф) Добивка — загуба							

**ПРЕГЛЕД
НА РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНАТА ДОБИВКА
ЗА 1954 ГОДИНА**

Елементи на расподелбата на добивката	Динари
I Вкупна добивка од дејностите што ги врши задругата сама	
1) Сојузен данок на добивката	
2) Општ дополнителен придонес за социјално осигурување	
3) Дел на добивката за околицата	
4) Дел од добивката за платниот фонд	
5) Добивка на слободно располагање на задругата	
II Добивка од самостојните погони, дуќаните и претпријатијата на задругата	
III Вкупна добивка (I + II)	
IV Расподелба на добивката со која задругата самостојно располага	
1) Оставено на самостој. погон, дуќан и на претпријатие за инвестиции	
2) Поделено на задругарите на имеристорно	
3) Ануитет	
4) Инвестиционен фонд	
5) Резервен фонд	
6) Други фондови	
Вкупно	

**ПРЕГЛЕД
НА ПОКРИТИЕТО НА ЗАГУБИТЕ ЗА 1954 ГОДИНА**

Начин на покритието на загубата	Загуба	
	од поранешните год.	од тек. година
A. Загуба		
B. Покритие		
1) На товар на резервниот фонд		
2) На товар на обртните средства		
3) На товар на задругарите		
4) Пренос во идната година		

**I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА**

	Број на членовите		Удели на задругарите	
	м.ш.	жен.	Вкупно запишани број износ	уплатени број износ
Состојба на почетокот на годината				
Состојба на крајот на годината				

55.

Врз основа на ст. 2 одделот 2 главата XV на Сојузниот спштествен план за 1955 година, чл. 35 ст. 3 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и чл. 30 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за кредитирање на индивидуалните селско-стопански производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) со измените и дополненијата (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) и во 1955 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 35

9 февруари 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

56.

Врз основа на ст. 2 одделот 2 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА ТРАКТОРИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ МАШИНИ И НАПРАВИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка трактори, селско-стопански машини и направи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) и во 1955 година, со тоа што во 1955 година заемите за набавка трактори, селско-стопански машини и направи ќе се даваат со конкурс од средствата што ќе се издвојат одделно за таа цел.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 36

9 февруари 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

57.

Врз основа на ст. 2 точ. 3 одделот 1 главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ НА СТОЧНИОТ ФОНД ОД СОПСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

I. Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува од средствата на Општиот инвестиционен фонд на земјоделските стопанства и на земјоделските задруги инвестициони заеми за наголемување на сточниот фонд од сопственото производство што настанало во текот на 1954 година, и гоа до висината на позитивната разлика во вредноста на прирастот на основното стадо.

На земјоделските стопанства и на земјоделските задруги — одгледувачи на коњи може да им се одобри инвестиционен заем само за одгледување коњи од квалитетни соеви и типови што како такви се предвидени за одгледување во односниот крај.

II. Инвестиционите заеми за покривање на позитивната разлика во вредноста на прирастот на основното стадо ќе ги одобрува Народната банка на ФНРЈ врз основа на позитивната разлика што се појавува во тежината на сточниот фонд на заемобарачите меѓу состојбата на почетокот и состојбата на крајот на 1954 година.

III. Овие заеми ќе ги одобрува Народната банка на ФНРЈ без конкурс, по утврдена интересна норма од 3% годишно и со најдолг срок за отплата од 5 години.

Заемите се отплатуваат во годишните анuitети, од кои првиот стасува на 1 ноември 1955 година.

IV. Со барањето за добивање заем заемобарачите се должни да и ги поднесат на Банката пописните листови на сточниот фонд со состојбата на неговата тежина и одобрените биланси за 1953 и 1954 година.

Исто така заемобарачите се должни да поднесат и податоци за пазарните цени на добитокот што биле во важност на подрачјето на нивната околина на 31 декември 1954 година, со потврда од надлежниот орган на народниот одбор на околицата (грамот) за исправноста на тие податоци.

Заемобарачите што бараат заем за одгледување коњи, должни се кон барањето за добивање заем да поднесат и доказ дека одгледуваат квалитетни соеви и типови коњи, што му одговараат на крајот во кој се врши одгледувањето.

V. Барањето за добивање заем треба да содржи податоци за:

1) висината на бараниот заем со пресметка на позитивната разлика во прирастот на основното стадо извршен во смисла на одредбите од оваа одлука;

2) видот на добитокот;

3) други податоци предвидени во образецот за заем што го издава Народната банка на ФНРЈ.

VI. Заемите им се одобруваат само на кредитно способни заемобарачи. Народната банка на ФНРЈ може да го обуслови одобрувањето на заемот со поднесувањето на гаранција од народниот одбор на околицата (грамот) или градската општина со одделни права, ако најде дека е потребно тоа.

VII. Барањето за добивање заем се поднесува до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која заемобарачот има текушта односно жиро сметка.

VIII. Народните републики со свој пропис ќе определат за кој вид неквалитетен добиток не може да се одобрува инвестиционен заем.

IX. Во сето друго за заемите според оваа одлука согласно ќе се применуваат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54).

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 37

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

58.

Врз основа на одделот 1 главата XXVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Во Времената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), во одделот I по точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а На стопанските организации за продадениот октански бензин на претпријатието „Југословенски аеротранспорт“ — Белград, за специјалните вонплански летања, за секој продаден кг дин. 55.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 4 март 1954 до крајот на 1955 година.

Р. п. бр. 33

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

59.

Врз основа на одделот 2 под f) главата II, а во врска со одделот 1 главата XXVII и точ. III од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА УВЕЗЕНИОТ РАСПЛОДЕН ДОБИТОК ОД ФРАНЦУСКИОТ ДЕЛ НА ТРИПАРТИТНАТА ПОМОШ

1. Во одделот I од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на увезениот расплоден добиток од францускиот дел на трипартиитната помош („Службен лист на ФНРЈ“, број 47/54), по точката 4 се додаваат нови точки 5 и 6, кои гласат:

„5. за кобили од полнокрвен арапски сој 65%
6. за кобили од полнокрвен англиски сој 80%“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 34

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

60.

Врз основа на одделот 2 под б) главата II, а во врска со одделот 1 главата XXVII и точ. III главата XXXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЧКИ, ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Во точ. 1 под а) од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 32/54), по зборовите „амон сулфат за мешани губриња 19.000“ се додава нов ред, кој гласи:
„амониум нитрат (34%) за мешани губриња 47.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 31

14 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

61.

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон во врска со чл. 18 ст. 2 и чл. 20 од Женевската конвенција за заштита на граѓанските лица во војна, ратифицирана со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, бр. 36 од 28 март 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/50), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВИ ЗА СВОЈСТВОТО НА ГРАЃАНСКА БОЛНИЦА ВО ВОЈНА И ЗА СВОЈСТВОТО НА ГРАЃАНСКО ЛИЦЕ НА РАБОТА ВО ТАКВА БОЛНИЦА

1. Граѓанските болници организирани заради укажување нега на ранетите, болните, немошните и жените на раѓање, мораат во војна да бидат снабдени со исправа со која им се потврдува својството на граѓанска болница и се утврдува дека зградите што ги заземаат тие служат за укажување нега на ранетите, болните, немошните и жените на раѓање.

2. Граѓанските лица на коишто работата во граѓанска болница им е едино и редовно запослување, добиваат во војна легитимација со своја фотографија и натиснат сув жиг, со која што на лицето кое едино и редовно е на работа во граѓанската болница, му се потврдува својството на граѓанско лице.

Како граѓанско лице од горниот став се смета секое граѓанско лице на работа во граѓанска болница, било да работи на пронајдување, собирање, пренесување, лекување и нега на граѓански ранети, болни и немошни лица и жени на раѓање, било да работи во администрацијата на граѓанската болница.

Сиот друг персонал определен за работа или за администрирање на граѓанските болници, ќе биде снабден со легитимација во која ќе бидат означени задачите што им се доверени.

3. Лицата од горната точка, додека се на служба, носат на левата рака трака со жиг отпорен на влага.

4. Образецот на исправата од точ. 1, легитимациите од точ. 2 ст. 1 и траките и формата на жи-

гот од точ. 3 на оваа одлука ги определува Сојузниот извршен совет.

Обрасците на исправата и легитимациите се составен дел од оваа одлука.

5. Исправата од точ. 1, легитимацијата од точ. 2 ст. 1 и траката од точ. 3 на оваа одлука ги издаваат републичките совети за народно здравје и социјална политика.

Исправите, легитимациите и траките ги чуваат граѓанските болници, и тие смеат да се употребуваат само ако избувне непријателство.

6. Во случај на пренесување или раскинување на работниот однос односно службеничкиот однос на лицата од точ. 2 на оваа одлука, граѓанската болница е должна на републичкиот совет за народно здравје и социјална политика да му ја врати легитимацијата издадена на име на такво лице.

7. Републичките совети за народно здравје и социјална политика должни се да водат евиденција за издадените исправи и легитимации и повремено да вршат контрола на начинот на чувањето и користењето на издадените исправи, легитимации и траки.

Технички упатства за водење на евиденцијата пропишува секретарот за народно здравје и социјална заштита на Сојузниот извршен совет.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 27

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

62.

Врз основа на ст. 2 одделот 1 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ВО ПОМОРСКИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

1. Редовните возни цени за превозење патници во поморскиот сообраќај пропишани со Одлуката за измена на Тарифата во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53), се наголемуваат до 20%, со тоа што возните цени да бидат повисоки во време на туристичката сезона, а помали вон сезоната.

Решение за наголемување на редовната возна цена во смисла на горниот став донесува Јадранската линиска пловидба.

2. Цените на патничките кревети во кабините за спиење на бродовите во поморскиот патнички сообраќај се наголемуваат за 100%.

3. Возните цени за превозење патници во поморскиот сообраќај во 1955 година мораат да се објават три месеци пред почетокот на нивната примена, а во следните години на шест месеци порано.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 38

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

63.

Врз основа на одделот 2 под б) од главата II, а во врска со одделот 1 главата XXVII и точ. III главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА МАШИНИ, НАПРАВИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО УВЕЗЕНИ ОД СТРАНСТВО ВО 1953 ГОДИНА

1. Претпријатијата за промет на земјоделски машини и направи можат непродадените количини земјоделски машини, направи и резервни делови за истите, што ги набавиле (увезле и платиле) од странство во 1953 година, да ги продадат со попуст (по намалени цени) според одредбите од оваа одлука.

2. Попустот за поодделни видови машини, направи и резервни делови изнесува:

Наименование на производот	% на попустот
а) опрема за риголовање лозја	70
б) спрема за винарски визби: комплетни моторни пумпи и гнеталки, хадраулични преси, филтери од сите видови, елеватори, машини за полнење шишиња и други машини со електри- чен и моторен погон — — — — —	70
в) трактори од сите видови; мотори со вна- трешно согорување за погон на рибар- ски чамци и бродови — — — — —	45
г) вршалки 0,70 мм и поголеми; трактор- ски: сејалки, косачки, самоврзачки и растурувачи на губре; моторни: прево- зни прскалки, преси за сено и слама; запрашувачи со електромотор. како и агрегати за наводнување и вештачки дожд — — — — —	50
д) други вршалки; елеватори и селектори; моторни: запрашувачи, пумпи за навод- нување, ронилки, сечкалки; рачни: пре- си и гнеталки за грозје и друго ово- штие; тракторски: превртувачи на сено и грибла — — — — —	40
е) сите други земјоделски тракторски и други машини и направи; електромот- ори за погон на земјоделски машини и кревалки за земјоделски машини — —	30
ж) резервни делови за сите земјоделски ма- шини, трактори и мотори со внатрешно согорување за земјоделството и рудар- ството — — — — —	50

3. Земјоделските машини, направи и резервни делови од горната точка можат да ги купуваат по намалени цени: земјоделските производителни организации (земјоделски стопанства, земјоделски установи, економии, земјоделски задруги, како и рибарски претпријатија и задруги, што имаат земјоделски погони или вршат услуги со машини), фабриките и трговските претпријатија што преку контрахирање со земјоделски производители осигуруваат производство на еден или повеќе земјоделски производи со цел на нивна преработка или продажба (фабрики за шеќер, масло, цикорија и конзерви, каделари, претпријатија за промет на земјоделски производи, семенски и слични претпријатија).

На корисниците на попустот од горниот став не се однесува ограничувањето на користењето на предопределените средства предвидено во одделот 4 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1955 година.

4. За земјоделските машини, направи и резервни делови продадени во намалените цени во смисла на оваа одлука, претпријатијата за промет на земјоделски машини и направи имаат право на регрес во висина на одобрениот попуст од точ. 2.

Како основа за пресметување на попустот се зема набавната цена на машините, направите и резервните делови во странство франко југословенската граница, пресметана според званичниот курс и наголемена со износот на увозниот коефициент.

5. Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство, по потреба, да донесе поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Р. п. бр. 45

14 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

64.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 6 и чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАКАЈ ДА ДОНЕСУВА ПРАВИЛНИЦИ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СПАСУВАЊЕ И ЗА НАВИГАЦИОНИТЕ СРЕДСТВА НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

1. Се овластува директорот на Управата за поморство и речен сообраќај да може, во согласност со Сојузниот извршен совет, да донесе правилници за средствата за спасување и за навигационите средства на бродовите на Трговската морнарица на ФНРЈ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 30

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

65.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, а во согласност со Туристичкиот сојуз на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОВЕРУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ НА ТУРИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. На Туристичкиот сојуз на Југославија, во областа на туризмот, му се доверува вршење на следни работи:

а) реализирање на соработката на сите стопански, општествени и други организации и органи што дејствуваат во областа на туризмот;

б) проучување прашања на туризмот и поднесување до Сојузниот извршен совет и до други надлежни државни органи предлози за донесување прописи и преземање мерки со цел да се унапреди туризмот во земјава и туристичкиот промет со странство;

в) укажување на надлежните државни органи на забележените неправилности при спроведува-

њето и примената на прописите и мерките во областа на туризмот;

г) организирање на туристичка пропаганда во земјава и странство со оснивање одделни туристички бирои, со организирање информативна служба итн.;

д) одржување врски со меѓународни владини и невладини организации и странски национални организации по прашањата на туризмот;

ѓ) давање помош за стручно образование на лицата што работат на работи од областа на туризмот.

2. Членството во Туристичкиот сојуз на Југославија е задолжително за Сојузот на угостителските комори на Југославија, Сојузот на сообраќајните комори на Југославија, Сојузната надворешно трговска комора, Здружението на претпријатијата за сообраќај на патници и туристи на Југославија и Ауто-мото сојузот на Југославија, како и за поголеми стопански организации (угостителски, туристички и сообраќајни претпријатија) чијашто работа е од особено значење за туризмот, а кои се определуваат со статутот на Туристичкиот сојуз.

3. Со статутот на Туристичкиот сојуз ќе се определи висината и предопределеноста на придонесот што се должни да го уплатуваат задолжителните членови на Туристичкиот сојуз.

4. Сојузниот извршен совет дава согласност на именувањето на генералниот секретар на Туристичкиот сојуз на Југославија.

5. Надзор над законитоста на работата на Туристичкиот сојуз на Југославија при вршењето на работите од точ. 1 на оваа одлука врши Сојузниот извршен совет непосредно или преку органот што ќе го определи тој.

6. Статутот на Туристичкиот сојуз на Југославија го потврдува Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 40

9 февруари 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

66.

Врз основа на чл. 32 ст. 2 од Законот за инспекцијата на трудот, во врска со чл. 12 точ. 8 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЗДРАВСТВЕНО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТАТА ВО ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со цел да се спречат и отстранат опасностите по животот и здравјето на лицата на работа во производството на сурово железо во високите печки, во производство на челик во Сименс-Мартиновите и електричните печки, како и при обработка на челик во валјалниците, се применуваат техничките и здравствено-техничките заштитни мерки предвидени со овој правилник.

2. Ако со овој правилник поодделни технички и здравствено-технички заштитни мерки не се предвидени или не се поинаку определени, ќе се применуваат одредбите од Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/47 и 36/50) и од Правилникот за службата на спасување и давање прва помош во рудниците и топилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/52).

II. ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА ПООДДЕЛНИ УРЕДИ И ПРИ РАБОТИТЕ

А. Производство на сурово железо

а) Високи печки

Заштитни мерки во поглед на уредите

3. Високи печки и нивните уреди мораат да бидат изведени и заштитени така што работите на производството на сурово железо можат да се вршат без опасност и штетни последици.

4. Заштитата на високите печки и на нивните уреди мора да биде спроведена на следен начин:

а) Со цел да се заштити од штркање на железо и згура, излевиот отвор на печката мора да биде снабден со подвижна брана која кон крајот на пробивањето на отворот се впушта на жлебот. Пред излевиот отвор од обете страни на коритото (ендекот) по кое тече испуштеното железо мора да има достаточен широк простор ненатрупан со ништо (то алат, со скали и сл.), кој треба да биде рамен. Пролазите мораат да бидат уредени по можност од страната на левното поле, и оградени и добро осветлени.

б) За време на излевањето на железото, како и при затворањето на отворот на печката, било тоа да се врши рачно или механички, во воздушниот вод мора да се одржува наднатиск најмалку од 0,2 атм, за да се спречат евентуални експлозии.

в) Кога згурата се гранулира, жлебот за гранулација мора да биде направен така што гасовите и парата да излегуваат во омакот.

г) Кога садовите со течно железо и со згура се превозат со вагонетки, садовите на нив мораат да бидат осигурени така што да не можат да се превртат.

д) На топилничарите мора да им се овозможи коритата за течно железо и згура, како и алатот, а особено лажиците за опити и нивните калапи пред употребата добро да се исушат.

е) Кај печките што постојат при кои полнењето се врши со раче, на гротлото мораат да се наоѓаат најмалку 2 работници што го истресуваат материјалот во печката (засипувачи). Кога се прават нови високи печки, мора да се предвиди механичко полнење.

Ако затвораот на отворот за истресување се движи од отворот, работното место на кое се наоѓа ракувачот со направата за движење на затвораот мора да биде запазено од пламен и гасови.

е) Направата за движење на затвораот на засипниот отвор мора да биде направена така што при вршењето на работите на одржување и поправките на затвораците и во шахтот на печката затвораот и направата што го движи можат на сигурен начин да се фиксираат за да не можат самите да се поместат.

Кога се работи над гротлото при отворени затвораи на засипниот отвор, работните душемиња мораат да даваат заштита од паѓање во печката. Според условите треба да се предвидат спенијални заштитни скелиња или некој вид уреди за фаќање (на пр. мрежа).

ж) Високата печка мора да биде снабдена со направа со која може да се надгледува како се сложува засипниот материјал во печката.

Работниците на гротлото, топилничарите при дното на печката и ракувачите со направите за поместување на затвораците односно на машината за засипување мораат да бидат меѓусебно поврзани со уред за дозборување.

з) Вагонетките со шаржирни садови (засипни коли) мораат да бидат направени така што на работниците, кога се наоѓаат врз нив додека се движат вагонетките, да им даваат полна сигурност, и садовите врз нив да не можат да се превртат.

с) Со цел да се надгледува оклопот и сидовите на високата печка, оваа сразмерно со својата ви-

сина мора да има потребен број душемиња широки најмалку 1 м и заградени и заштитени од невреме.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

5. На лицата на работа околу печката, како и на сите други лица забрането им е преминување на коритото по кое тече железо и згура, како и минување и запирање пред излезнаот отвор, што е особено опасно при крајот на пробивањето. Кога глетката поради пара или чад е слаба, на тие места мора да се движи многу внимателно и да се придржува за поставената ограда.

За време на работата забрането е непотребно запирање до високата печка.

6. При полнењето на садовите со течно железо и згура или при нивното празнење, како и за време на движењето на вагонетките со садови со течно железо или згура, забрането е запирање покрај овие садови односно стоење врз овие вагонетки. По исклучок, позволено е стоење врз вагонетките за превоз на згура само ако врз вагонетките има заклон што запазува од топлоотно зрачење.

Садовите за течно железо или згура не смеат да се полнат до врвот.

Течното железо не смее да се допира со мокар и студен алат.

7. Ако за пробивање на отворот на печката се употребува кислород, топилничарите мора да се грижат пицињата со кислород да бидат запазени од топлина и да се наоѓаат во непосредното подрачје на печката (поради евентуално навлегување на течното железо).

8. Кога при излевањето на железото отворот на печката се проширува со раце, работниците мора да водат сметка за тоа дека од печката излегува јаглен-моноксид а често и пара од олово, кои за здравјето се многу штетни. Затоа оваа работа тие мора да ја вршат служејќи се соодветни маски.

9. За да се спречи прегорување на дувачницата и на ладилникот и да се оневозможи навлегување на течното железо низ оклопот на високата печка, топилничарот определен за тоа е должен да се грижи и да презема потребни мерки за правилно ладење на високата печка и на дувачницата, како и за засилено ладење на прекумерно стоплените делови од оклопот.

На секој, во поглед на стоплувањето, сомнително место топилничарот е должен веднаш да му обрне внимание на надзорникот на високата печка.

10. Кога движењето на засипниот материјал во печката ќе се закачи (печката „виси“) за надгледување на движењето на тој материјал лицето определено за тоа мора да го извести надзорникот на печката, кој е должен веднаш да преземе мерки запирање да се отстрани.

11. При работите над засипните отвори лицето определено за вршење надзор над тие работи е должно според условите на самото место да презема мерки за сигурност против опасноста од гасови. Такви мерки се: употреба на заштитни апарати против гасови, правење работни скелиња осигурени од нив да не може да се падне, земање на работа работници во групи а не поединечно, дозборување меѓу работниците со викање или со знаци и сл. При работите што траат повеќе (како на пр: при заковање, симнување рѓа и премачкување), работните места треба по можност да се постават така што ветерот на нив да не носи гасови што излегуваат од печката.

Ако има опасност од урнување, работниците мораат да се врзат, освен ако работат на скелиња што се осигурени така што да не може да се падне од нив.

12. Прегледите на оклопот на печката, поправките на печките, како и работите на душемињата на печката, не смеат да се вршат поединечно. Ваквите работи секогаш мора да ги вршат повеќе лица со извесно меѓусебно растојание, така што едно лице може да го гледа другото. При ваквите работи, ако

е потребно овие лица се должни да употребуваат заштитни апарати против гасови.

За работите на одржување и поправки на затворачите на засипниот отвор и во шахтот на печката, водачот на работната екипа е должен да го извести ракувачот со направата за движење на затвораот пред да почне работата и само водачот на работната екипа смее да ги отповика определените мерки за сигурноста.

При работите во шахтот на печката, работниците мора да се врзат: тие работници постојано треба да се надзираваат.

Одделни обврски на претпријатието

13. Управата на топилницата мора да ја контролира содржината на оловото во добавената железна руда. Штом ќе утврди дека содржината на оловото е толкава да го загрозува здравјето и животот на лицата на работа, управата на топилницата е должна да преземе, и по потреба, да го поостри мерките за да се спречи штетното дејство на оловото.

14. При работите на излевање железо или згура, на чистење на дувачниците или на другите работи што ги загрозуваат очите, претпријатието мора на работниците да им осигури заштитни окалки. Претпријатието е должно на работниците на овие работи, по потреба, да им стави на располагање соодветни маски против гасови.

При работењето со течно железо или згура, како и при работата во левното поле, претпријатието мора да ги снабде работниците со заштитни обувки, со несогорливи заштитни облеки и со нараквици.

На засипувачите на гротлото од печката што се во работа на рачно полнење претпријатието мора да им стави на располагање маски против јаглен-моноксид.

15. На посетителите, во случаи на масовни визити, претпријатието не смее да им позволи пристап близу опасните места во кругот на високата печка.

б) Гасни водови и други гаски уреди

Заштитни мерки во поглед на уредите

16. На гасните водови што треба да се обиколуваат, патеките мораат да имаат од двете страни ограда висока 1,5 м и прирабни скали до душемето. Ако патеката се поставува само од една страна од гасниот вод, околу неговата средина — патеката треба да се заштити само од надворешната страна.

Оградата на патеките, ходниците за обиколување и душемињата мора во подрачјата загрозувани од гасови да биде направена така што човекот лежечки да не може да падне од нив. Растојанието меѓу напречните скали на оградата и прирабните скали до душемето не смее да изнесува повеќе од 25 см.

Одредбите од ст. 2 на оваа точка се однесуваат и до скелињата што се прават за работите на одржување и за поправања.

17. Влезовите и пристапите (кон славеите, патеките за обиколување, отворите за влез во гасните водови) што се наоѓаат во подрачјето опасно поради гас, треба да се уредат така што минувачите да бидат осигурени од паѓање со заштита од грбот, и тоа: со кочеви, обрачи и сл.

18. Гасните водови и апарати за чистење гас мораат да бидат изведени така што за време на работата можат да се чистат а да не се влегува во нив.

Отворите за влез во водовите треба да се големи најмалку 60 × 60 см и да се наоѓаат што поблиску до земја.

19. Отворените затворачи со водот на направите за одведување на гасот, на направите за чистење и слично, а кои се под натиск за време на работата, не смеат да се наоѓаат во затворени простори ниту во дупките и просториите непосредно сврзани со затворени простори.

Ваквите затворачи со вода кога се сместени надвор, мораат да бидат уредени така што длабочината на норкањето на гасната цевка да биде најмалку трипати поголема отколку што изнесува длабочината што му одговара на најголемиот натиск за време на работата.

20. Вентилите или славеите за доведување на водата за дополнување на затвораците со вода мораат да се постават вон засегањето на опасноста од гас, што би можела да се случи поради исфрлувањето на водата од затворацот.

Кога исцедена вода од гасот нема толку затвораците да бидат наполнети со вода, мораат да се преземаат потребни мерки водата постојано да притечува. При тоа мора да се овозможи лесно контролирање на притечувањето на водата.

21. Мерилата за гас во форма на буквата „U“ со отворена слободна крачка, смеаат да се употребуваат во затворени простории само тогаш кога може сигурно да се спречи високиот натиск на гасот да не ја исфрли течноста.

Доводните гасни цевки до мерилото мора со ова да бидат сигурно составени за да биде исклучена можноста од мерилото да паднат.

22. Гасните водови мора да бидат снабдени со засуни и со вентили за затворање и достаточен број капацити за проветрување, за чистење и за случај на експлозија, или некои други направи што служат за истите цели.

За да и' одговараат капацитите на својата предопределеност за случај на експлозија, не смеат да бидат закачени, претоварени ниту врзани, туку само, по потреба, излепени со глина.

23. Кога гасните водови се наоѓаат покрај или над просториите определени за престој на луѓето, или кога водовите минуваат низ места каде се движат луѓето, капацитите (приклопците) за случај на експлозија не смеат да се постават на тие делови од водот односно во нивна близина. Ако движењето на луѓето во подрачјето на водовите не може да се одбегне, капацитите треба да се заштитат.

24. За да може заради работа да се влегува во гасните водови, направите и апаратите, затвораците на гасот мораат да бидат наполно сигурни како против наднатискот и варирањето на натискот на гасот, така и против пропуштањето на гасот. Затоа не смее поединечно да се употребува засун или затворац со вода зашто тие поединечно не даваат полна сигурност.

Ако се употребат два засуна просторот меѓу нив мора да се проветрува или да се одвои од гасниот вод.

25. По затвораците со вода на оние делови на гасниот вод каде што се работи водата постојано мора да притечува и од нив да истечува.

Заштитните мерки од горната и од оваа точка мора да се применуваат и при отцепување на високата печка од гасниот собирен вод.

26. Капацитите за случај на експлозија и капацитите на отворите за чистење мора да бидат направени така што да можат со јаже или синџир оддалеку да се движат.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

27. Во гасните водови, направите и апаратите смее да се влегува дури откако сигурно ќе се затвораат односно одделат од гасната мрежа и откако, според условите, достаточо ќе се издуваат со водена пара, оладат и добро проветрат. И за време на работата во нив тие мораат да се ветрат.

28. Работите во внатрешноста на гасните водови, направи и апарати мора да се вршат озгора надолу, така што над работниците да не висат наслаги прав или кал. При тоа мора да се води сметка за тоа дека од правот и од калта излегува гас.

За време на овие работи работниците мораат да имаат заштитни облека и нараквици од гума и мора да бидат врзани со јаже за да може во случај на нужда чуварот да ги извлече.

Сите работи на чистење на споменатите уреди мора да се вршат според упатствата и под раководство на лицето овластено за вршење надзор. Без негово знаење никој не смее да ги менува неговите упатства за работа.

29. По затворањето на пролазот на гасот, капацитите за случај на експлозија и капацитите на отво-

рите за чистење што се наоѓаат до вентилите и на водовите, мора да се отворат додека уште има наднатиск на гасот. При нивното отворање пред отворите не смее никој да се запира.

По отворањето на капацитите, најмалку 10 минути никој не смее да се доближи до отворените капацити, зашто има опасност од отворот да избувне пламен, или да се случи експлозија поради мешањето на гасот и на воздухот што навлегува или од палењето на саѓите.

30. Лицата на работа при високата печка штотуку забележат дека од гасните водови, направи или апарати излегува гас или за ова се сомнева, должни се веднаш да го известат за тоа лицето што врши надзор.

31. Кога гасните водови, направи и апарати не работат, мора да се прегледаат сите нивни составни делови и да се испита дали функционираат правилно.

При тоа мора да се отстранат сите недостатоци што би се случиле за време на работата, ако порано не биле отстранети.

Исто така, мора да се отстрани и измие сета кал од гасните водови и од сидовите на чистачите на гасот, да се испушти водата од сите водни уреди и да се отстрани калта насобрана во нив.

32. Забранета е работа на гасните водови, направи и апаратите при светлоста на светилки со отворен пламен. При тие работи мора да се употребуваат сигурносни електрични ламби.

При работата на гасните водови, направи и апарати работниците не смеат ниту со маски без потреба да го свртат лицето кон местото каде што излегува гасот. Очите треба да им бидат запазени со гумени окалки со безбојно стакло.

Одделни обврски на претпријатието

33. При работата на гасните водови, направите и апаратите и воопшто секаде каде што има опасност од труење со гасови од високата печка смеат да се земаат на работа само работници специјално за такви места извезжани, кои мора да бидат снабдени со исправни и испитани гасни маски со цедилки за јаглен-моноксид.

На секои два работници со маска треба да им се определи по еден професионален чувар (спасител), кој треба да има на располагање изолационен апарат за дишење со кислород. Чуварот не смее да биде многу оддалечен од работниците, и овие мора постојано да ги надгледува за да им дотрча во помош кога ќе им се случи.

На опасни места работниците мора да бидат осигурени со заштитен појас и врзани со јаже.

Претпријатието е должно да забрани секое непотребно доближување или запирање на странски лица кај водовите и чистачите на гасот и на местата каде што е можно труење со гас. Тоа мора да се грижи сите влезови во просториите каде што се наоѓаат гасни направи да бидат затворени и на вратата да се стави натписот „Внимание — гас“.

Влезот во таквите простории е дозволен само на лицата што работат таму и на лицата што вршат надзор над работата, што мора да се напише на вратата.

35. Распоредот на сите работи при пуштањето на гасот во гасниот вод и при пуштањето во работа на чистачите на гас и на другите гасни направи при запирањето на работата на поодделни групи високи печки и на поодделни високи печки, делови или на целата гасна мрежа и на гасните направи, како и во сите вонредни случаи за време на работата или при особено опасните работи, — го врши и определува одговорниот технички управник, односно неговиот заменик, или од него определен раководител на погонот на високата печка.

Одговорното лице мора да биде постојано на самото место и тоа го определува почетокот на поодделните фази од споменатите работи.

Врз основа на одредбите од овој правилник и прописите за устројството на гасната служба при високите печки, одговорниот технички управник на високата печка мора да издаде поблиски писмени упатства за спроведување на заштитните мерки при пуштањето на гасните водови, направи и апарати во погон, за време на нивната работа и при запирањето на работата на поодделни делови на гасната мрежа и високите печки, при работите на одржување и поправки на гасната мрежа, направи и апарати, како и при работите на гасните пламеници.

Со овие упатства мора да се запознае надзорниот персонал на високите печки и работниците на работа на споменатите работи.

Најважните одредби од овие упатства мора да бидат објавени накусо на видно место во односните одделенија на погонот.

Б. Производство на челик

а) Генератори на гас

Заштитни мерки во поглед на уредите

37. Кај генераторите на гас мора да се спроведат следниве заштитни мерки:

а) Генераторите за производство на гас смеат да се постават само на отворени простори или во добро изветрени простории. Покрај просториите за извлекување на пенел и за полнење на генераторите, градежот за генератори не смее да има никакви други простории ниту катови.

Ако просторијата за извлекување пенел се наоѓа под нивото на дворот, таа мора особено добро да се ветри. Ваквата просторија мора да биде светла, лесно пристапна и со повеќе пристапи кон скалите, а со цел на одведување на водата — сврзана со канализацијата.

б) Секој генератор мора да има направа со која може да се затвори врската со главниот гасен вод (канал).

Ако гасот се спроведува под земја, тој мора да се води со железни цевки.

Забрането е да се градат сидани канали за спроведување на гас.

в) За да може гасот што уште се развива во генераторот откако ќе се затвори врската со главниот гасен вод да се пушти во слободен простор, мора да биде поставен доволно широк и долг цевкин вод до над покривот на генераторот.

Исто така мора да постои можност непосредно покрај генераторот овој испусен вод бргу и лесно да се отвори со вентил или со засун.

г) Инката за полнење на генераторот со јаглен мора да има капак за затворање кој може на него херметички да се прицврсти така што да не пропушта гас. Кога се отвори долниот коничен затворајќи да испушта јаглен од инката во генераторот, капакот на инката мора да биде затворен и прицврстен на инката.

д) Отворите на генераторот за мешање мора да имаат парни или воздушни затворајќи, кои и за време на мешањето треба да го спречуваат излегувањето на гасот.

ѓ) Воздушниот вод мора да биде снабден со направи кои ќе го заштитат од експлозија поради враќањето на гасот (капаци против повратен удар, улошци што даваат мал отпор во случај на експлозија и сл.), ако враќањето на гасот не може на некој друг начин да се спречи.

Мора да постои можност непосредно пред влегувањето во генераторот да се затвори воздушниот вод. Уредот за затворање мора да биде направен така што со него да се ракува од платформата за полнење на генераторот.

е) На платформата за полнење на генераторот мораат да бидат поставени направи за мерење на натисокот на гасот и воздухот.

ж) Меѓу генераторот и местото за трошење на гасот мора да има врска за дозборување.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

38. Кога се запира работата на некој генератор, гасот мора да се изведе низ испусниот вод во слободен простор. Ако има на располагање водена пара, едновременно треба толку пара да се воведува во генераторот за да биде во него незначителен наднатиск. При тоа засуните на воздушните водови треба да се затворат.

39. Ако при доводот на воздухот има пречки, мораат да се преземат заштитните мерки од горната точка ако нема на располагање за работа спремна дувалка.

Пред да се пушти дувалката повторно во работа, мора под скарата на генераторот да се дува пара, за да се потурне гасот што евентуално се наоѓа тука. Во секој случај гасот од генераторот мора уште некое време да се пушта низ испусниот вод во слободен простор.

Во случаи на недостиг на гас или на поднатиск, за тоа определеното лице мора да им го ограничи давањето на гасот на потрошувачите, или да го запре давањето.

40. При изведбата на гасните водови и направи како и при работите на нивното одржување и поправање, мораат согласно да се применуваат одредбите на точ. 22—29 и 31—34 од овој правилник.

41. Сите поважни работи, како: пуштање на генераторот во работа, пуштање на гасот во главниот вод и апаратите, како и празнење на овие, запирање на работата на генераторите и вршење поправки за време на работата, смеат да се вршат само во присуство на раководителот на погонот на генераторите или неговите заменици, и тоа според неговите поблиски упатства.

Со сите вонредни и опасни работи на генераторите, гасните водови и направи непосредно мора да раководи одговорниот технички управник или неговиот заменик.

Одделни обврски на претпријатието

42. Врз основа на одредбите од овој правилник за устројството на гасната служба во металуршките одделенија што ги снабдуваат генераторите со гас, одговорниот технички управник на погонот на генераторите мора да издаде поблиски писмени упатства со цел да се заштити работата при пуштањето на гасот во главниот гасен вод и апаратите, како и празнењето на овие, при запирањето на работата на поодделни генератори или групи генератори, при работите на нивното одржување и вршењето поправки за време на работата.

Со овие писмени упатства мора да се запознае како надзорниот персонал на погонот на генераторот, така и работниците на работа на сменатите работи.

43. Извод од најважните точки на упатствата од горната точка мора да се објави на видно место во односните одделенија на погонот.

б) Сименс-Мартинови печки

Заштитни мерки во поглед на уредите

44. Поради опасноста од гасови, просторот под платформата за полнење и просторот меѓу коморите од печката (генераторите) мора да биде постојано осветлен.

45. Платформата за полнење на печката мора да биде толку истурена кон дворот при манипулирањето со шаржирните корита за да не може од коритата да испаѓа материјалот во дворот на челичната.

46. Шаржирните корита мораат на дното да имаат отвор низ кој ќе се цеди водата.

Придадениот материјал (феросилициум и сл.) што се става во печката мора да биде сув.

47. Платформата за испуштање челик мора да е на згоден начин заградена до одлежниот олук, за да бидат работниците на работа на пробивање и затворање на отворот на печката заштитени од паѓање од просторот за излевање.

48. Деловите од кревалките изложени на топлинско зрачење мораат да бидат добро заштитени (на пр. со лимови што изолираат на извесно растојание од вжарената маса), или мораат да бидат појако изработени отколку што би го барало тоа нивното оптоварување (на пр. куки за пренесување одлевни казани).

Споменатите носиви делови мораат повремено да се контролираат да не се пукнати.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

49. Во просторите под платформата за полнење и меѓу коморите на печката (генераторите) никој не смее да се запира без потреба.

50. Згурата не смее да се испушта на влажна земја односно во влажна дупка. Поради опасност од експлозија, во подрачјето на излевање на згурата не смее да има барички со вода.

51. Додека се менува правецот на струјањето на гасот во коморите со разведен вентил, забрането е запирање пред вратата на печката. Исто така забрането е запирање на коморите додека гасот минува низ нив.

Одделни обврски на претпријатието

52. Претпријатието е должно на влезовите каде што поради гасот е забранет пристап да се стави натписот: „Опасно по живот — поради гас“ и „Запирањето е забрането“.

Овие натписи кога е темнина мораат да бидат осветлени.

53. Претпријатието е должно да ги снабде со окалки со темно-сино (кобалт) стакло работниците што работат непосредно кај Сименс-Мариновата печка и кои поради природата на работата мораат да ја гледаат вжарената маса.

Исто така, претпријатието е должно работниците да ги снабде со заштитни скутници од несогорлив материјал и со нараквици или наддленки.

При излевање на челикот, на работниците мора да им се стават на располагање средства за заштита на лицето.

в) Електрични печки

Заштитни мерки во поглед на уредите

54. Електричните печки мораат да бидат уредени така што ракувањето со електроди да се врши од сигурно место а не од сводот на печката.

Металното тело на печката мора да биде везмено.

55. Вратата на печката мора да е заштитена. Таа мора да ја затвора печката така што од неа да не можат да излегуваат искри и да ја загрозуваат околината.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

56. За време на работата на електричната печка забрането е стапување на сводот од печката, како и да се допира носачот на електродите, електродните цилиндри и електричните спроводници.

57. Сиот алат што при работата доаѓа во допир со челикот во печката, мора да се прифати со заштитни нараквици.

Работниците на работа кај печката мораат да носат чевли со дрвени фонови.

58. При посматрањето на вжарената маса во електричните печки работниците мораат да бидат снабдени со соодветни заштитни окалки.

Одделни обврски на претпријатието

59. Претпријатието е должно работниците да ги снабде со личните заштитни средства споменати во точ. 57 и 58 од овој правилник и да бара од работниците при работата да се користат со нив.

В. Обработка на челик во валјалниците

Заштитни мерки во поглед на уредите

60. Во валјалниците мораат да бидат преземени следните заштитни мерки:

а) Душемињата во валјалниците мораат да бидат рамни и без никакви пречки.

б) Платформите и премините преку составците на цилиндрите мораат да бидат солидно и цврсто изведени. Тие мораат да бидат снабдени со прирабни скали и, ако го повоува тоа работата, заградени од обете страни.

Слободните ракави на цилиндрите што над тлото или над премините избиваат во цилиндричниот стан мораат да се заштитат.

Масите со кои се крева зажареното железо при валјањето, мораат да бидат заштитени така што на валјачите да не им се повредат нозете при поместувањето на масата (застори, високи прирабни скали на достаточна растојание).

в) Додека работат валјачките пруги, вретената, составките и гребенастите цилиндри мораат да бидат заштитени од обете страни на валјачките станови. Ако е потребно за време на работата да се регулираат или подмачкуваат лежаите, мора да постои можност тоа да се врши, а заштитата да не се отстрани исцело (тесно вратиче, решеткаесто на правен покрив и сл.). На составките на цилиндрите смее да се работи само кога мирува валјачката пруга.

Краевите на телот со кој се врзуваат дрвените улошци на составките не смеат да се отсечуваат, туку мораат да бидат свиткани.

г) Ако лежаите на цилиндрите се осигуруваат со заштитни капчиња, околу овие капчиња мораат да се постават достаточна јаки обрачи од ковано железо, кои ќе ги запираат одломците на капчето, еко би пукнало тоа. Меѓу капчињата и обрачите мора да има достаточен меѓупростор.

д) Приодите на цилиндричните станови и душемињата на нив за качување на цилиндричните станови во случај на потреба мораат да бидат изведени така што на нив да не се пренесуваат потреси од движењето на цилиндрите и да даваат потполна сигурност да не може од нив да се падне.

е) Во валјалниците за тел, каде што го бараат тоа погонските услови, пред и зад валјачките пруги мораат да се обесат заштитни мрежи со цел да се заштитат валјачите од телот што би се извиткал во висина.

е) Работните места на цилиндричните пруги за тел и ситни профили мораат да се осигурат со заштитни столбови всадени цврсто во душемето и свиткани на горниот крај. Забрането е место вакви столбови да се употребуваат составки од цилиндричните пруги цврсти со колје зачукани во душемето.

Валјаниот материјал (тел и ситни профили) мора меѓу валјалничките станови да се спроведува по отворени или затворени олуци, за да не налетне на валјачите.

Исто така, меѓу кружните спроводни олуци мораат да се постават заштитни столбови или видови против железото што би искочио при валјањето.

ж) Мотовилата (намотувачите) мораат да бидат снабдени со спроводни олуци. Мотовилата мораат да бидат направени така што работното место на ракувачот да биде отспреди и отстрана заштитено и да може ракувачот работниот простор добро да го надблјудува.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

61. Кога го бараат тоа нужно погонските услови, за време на валјањето на цилиндричните станови смее да се качува само тогаш ако за таа цел се изградени приоди и душемиња (точ. 60 под е) од овој правилник).

62. Ако при намотувањето на мотовило телот ќе се свитка во јамка, овој смее да се расплете дури откако ќе се запре мотовилото.

63. Ако парче од валјан материјал ќе се заглави на влезниот отвор меѓу цилиндриите, парчето мора пред влезот да се одбие. Потребниот алат за ова мора секогаш да е при рака.

64. Забрането е непотребно приднување и стоене пред цилиндриите каде што излегува валјаниот материјал, како и задржување вон појасот на заштитните столбови. За време на работата не смее без нарочна потреба да се преминува преку јамките настанати при валјањето на телот.

65. Собраната вжарена згура која се одлева од загревните печки смее да се излеза само во суви садови, и да се истресува дури кога ќе се олади.

Одделни обврски на претпријатието

66. Пуштањето во работа на валјалничките пруги мора да се огласи со определен јасен звучен знак.

Ако нема сигурни премини, забранет е сообраќајот преку патиштата по кои при валјањето се движи вжареното железо или преку уредите за ладење на валјаното железо на лицата што не се на работата непосредно во овие работи.

На особено опасните места, како што се некои меѓупростори, оваа забрана на сообраќајот мора особено да се објави со натпис или мораат да се постават бариери.

Ако условите на работата бараат, за движење на споменатите места мораат да се уредат сигурни премини.

67. За да се заштитат од штркање на згурата, претпријатието мора на работниците да им стави на располагање заштитни мрежички на лицето или штитници.

68. Претпријатието мора да се грижи поправата или преправата на тркалките, столбовите, за подигање материјал при валјањето, направите за ладење валјано железо итн. да се вршат дури откако според природата на работата и условите на самото место ќе се проземат сите потребни заштитни мерки. При овие работи мора да истакне натпис за забрана на нивното пуштање во работа претпријатието на односите места за да не дојде до поместување на спомените уреди од страна на неканети лица.

Г. Машински кривалки (кранови)

Заштитни мерки во поглед на уредите

69. Машинските кривалки (кривалки со електромагнети, кривалки за полнење на Сименс-Мартинските печки, за снабдување на генераторите со јаглен, за пренесување на одлежните казани, за одвлечување и пренесување на ингот и сл.) мораат да бидат во сите свои делови направени според општите признаени правила на современата техника.

70. На краиштата на патеката од кривалката мораат да бидат јаки одбојници на перо, кои мораат да бидат добро прицврстени и осигурени. Исто така, краиштата од патеката на превозната мачка мораат да бидат снабдени со гранични папучи или со одбојници.

71. Секоја кривалка мора да биде снабдена со кочници и со свонче за давање сигнали.

Челични јажиња поправени со доплетување, или кои се оштетени или имаат некаков јазол, не смеат да се употребуваат при работата на кривалката

72. За качување на кривалката и за слегување од неа, по правило, мораат скалите да бидат уредени така што работниците на работа на кривалката на сигурен начин да можат да дојдат до своето работно место. Каде што за таа цел се поставени скали, движењето по нив мора да биде осигурено против паѓање со заштита од грбот (како: со обрачи и сл.).

Исто така, со цел да се осигури обиколувањето на мостот и превозната мачка, на нив мораат да бидат уредени заградени платформи за премин.

73. Во случај на потреба (расипувања на механизмите, прекин на струја и сл.), на работниците на кривалката мора да им биде овозможено заминување или пристап на секое место каде што ќе се најде кривалката. За таа цел, покрај патеката на кривалката мора да биде уредена платформа за минување, од која без опасност ќе може да се дојде на кривалката. По потреба, платформата мора да биде снабдена со ограда од едната или од двете страни.

74. На управувачот на кривалката мора да му биде овозможен преглед на сето подрачје на работата. Просторот (кабината), каде што се наоѓа управувачот мора да биде достаточен голем, како би можел управувачот несмеќавано да раководи со таму сместените уреди за движење и запирање на работните елементи на кривалката.

На местото каде што престојува управувачот со кривалката душмето мора да биде направено од дрво или од некој друг материјал што не спроведува електрична струја.

Обврски на работниците и на другиот персонал во работа

75. Работниците на работа на кривалката смеат да се служат само со пристапите определени во точ. 72 од овој правилник.

Пристап кон направите на кривалката им е дозволен само на управувачот и на работниците на работа на одржување, поправки или преглед на кривалката, кои мораат да бидат запознаети со сите опасности што им се закануваат при вршењето на нивните должности.

76. На почетокот на секоја смена управувачот мора да ги испита кочниците, да ги прегледа јажињата и да го контролира правилното функционирање на електричните уреди. Ако установи пред почетокот или за време на работата некои недостатоци, не смее да почне односно да ја продолжи работата со кривалката додека определеното лице за тоа не ќе ги доведе во исправна состојба споменатите направи и уреди.

77. Управувачот на кривалката мора да употребува уреди за движење на превозните направи на кривалката (командни полуци или копчиња) така што кривањето, спуштањето и превозот на товарот да се врши без тргање. Исто така, управувачот мора, особено при спуштањето, да го одбегнува нагло запирање на товарот, како и мостот или превозната мачка, како би се одбегнало посилно нишање на обесениот товар.

78. Влечењето во кос правец, по правило е забрането. Само во исклучителни случаи такво влечење смее да се врши по правец на движењето на мостот или мачката, и тоа само во согласност и под раководство на лицата што вршат надзор, како и под услов челичното јаже при тоа да не ги струже деловите на кривалката или некои други конструкции односно предмети.

Забрането е да се стави во движење вагон или други возила со кривалки. Исто така, со кривалка не смеат да се откачуваат прицврстени или всадени предмети. Забрането е да се ниша товарот за да се спушти товарот на местото кое може и инаку да се дофати со кривалката.

79. За време на превозењето управувачот со кривалката мора постојано да го гледа товарот. Ако забележи дека превозните парчиња од товарот (шкени, цевки и сл.) меѓусебно се поместуваат, товарот мора да се спушти на земја, за да се поврзат парчињата од товарот подобро.

Управувачот мора да одбегнува со товар да преминува над луѓе. Ако не може тоа да се одбегне, за време на такво преминување управувачот мора да дава одделни сигнали.

Ако за превоз на железни товари се употребуваат електромагнети, под овие, кога се носи товарот, во нилен случај не смеат да се наоѓаат луѓе.

80. Пред да ја остави кривалката, управувачот мора да го стави на земја евентуално закачениот то-

вар, да ја подигне закачалката до највисокото позволено место, по можност кревалката да ја донесе до слезните скали, сите командни полуги да ги стави во неутрална положба и со главниот прекинувач да ја ископча погонската струја.

Управувачот не смее да ја остави кревалката додека виси товарот за неа.

Кога кревалките се наоѓаат на слободен простор, при оставањето на кревалката управувачот мора да го осигури местот со уредот што е определен за тоа, за да не тргне мостот.

81. На крај на смената, при предавањето на кревалката, управувачот мора својот наследник да го запознае со евентуалните недостатоци забележени при работата, и овие да му ги пријави и на лицето што врши надзор.

82. Управувачите со кревалките мораат строго да се придржуваат кон писмените упатства пропишани од страна на одговорниот технички управник на машинскиот погон.

Одделни обврски на претпријатието

83. Претпријатието е должно на видно место од секоја кревалка да ја истакне ознаката за нејзината носивост, која мора да биде и озгора јасно видлива. Секое прекорчување на оваа носивост најстрого е забрането.

84. Никакви предмети, како што се: алат, садови со мазиво и сл., не смеат да се оставаат на душмето или на конструкцијата на кревалката што носи, туку мораат да се чуваат во долапче определено за тоа.

Запалителни материјали (масло, маст, крпи за чистење и сл.) смеат да се држат на кревалката само во нужни количини, и тоа во од огин сигурни и добро затворени садови на специјално место на мостот.

85. На лицата што не се на работа на кревалката, забранет им е пристап на кревалката. Оваа забрана мора да се објави со натпис при дното од скалите.

86. Управувачите со кревалките мораат да бидат искусни и сигурни лица, постари од 18 години, што за оваа работа се специјално изучени и оспособени.

За секој управувач со кревалката пред да биде на работа на тоа работно место мора да биде лекарски утврдено дека не болува од некоја болест или дека нема некоја мана поради која би било загрозувано здравјето или животот на негов или на другите работници.

87. Сите делови од машинските кревалки и нивните патеки мораат одвреме навреме темелно да се прегледаат. Во така наречените топли погони (високи печки, челичани и валјалници) ваквите прегледи мораат да се вршат двапати годишно, а во другите погони (генератори, дворови и сл.) — еднаш годишно. Покрај тоа, во топлиите погони носивите направи и електрични уреди од кревалката мораат да се прегледаат еднаш месечно, а во другите погони еднаш на два месеци.

Прегледите ги вршат лица овластени за контрола определени од одговорниот технички управник на машинскиот погон кој едновременно е должен да се грижи и за навременото отстранување на утврдените недостатоци. Овие лица мораат да го запишат својот наод во книгата за преглед на кревалката.

При прегледот, лицата што го вршат прегледот мораат да водаат сметка и за тоа дали управувачите ја одржуваат кревалката во чиста состојба и дали ги подмачкуваат достаточено механичките делови.

88. Врз основа на одредбите од овој правилник и списите што важат одговорниот технички управник на машинскиот погон е должен да издаде потребни упатства за спроведување на техничките заштитни мерки при работата на механичките кревалки. Овие упатства мораат да ги опфатат сите работи на управувачот со кревалката и закачувачот (врзувачот) на товарот и нивното меѓусебно дозборување, како и одржувањето, поправањата и врше-

њето на испитувања и прегледи на сите делови од кревалките и нивните патеки.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

89. Повредата на одредбите од точ. 4, 13—26, 33—37, 42—48, 52—55, 59—60, 66—74 и 83—88 од овој правилник од страна на претпријатието, директорот на претпријатието и другото одговорно лице на претпријатието повлекува одговорност според одредбите од чл. 94 на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците односно од чл. 28 и 29 на Законот за инспекцијата на трудот.

90. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работникот односно друго лице на работа во претпријатието ако не постапи според одредбите од точ. 7, 9—11, 12 ст. 2 и 3, 27, 29 ст. 1, 30, 32 ст. 1, 38—41, 50, 65 и 73—82 на овој правилник или ако постапи спротивно на тие одредби.

91. Непреземање или непридржување кон заштитните мерки кои според точ. 2 од овој правилник треба да се преземат во смисла на одредбите од Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работата повлекува одговорност според одредбите од чл. 101 на Уредбата за согласување на одделните прописи за прекршоците во уредбите и другите прописи на Владата на ФНРЈ и нејзините органи со одредбите од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/51), а преземањето или непридржувањето кои заштитните мерки кои според точ. 2 од овој правилник треба да се преземат во смисла на одредбите од Правилникот за службата на спасување и давање прва помош во рудниците и топилиците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/52) повлекува одговорност според одредбите на чл. 38 од тој правилник.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

92. Одредбите од овој правилник ќе се применуваат во сите топилици, челичани и валјалници на железно, што ќе се подигнат по неговото влегување во сила.

Претпријатијата на црната металургија што постојат кои не ги исполнуваат одредбите од овој правилник во поглед на сигурноста при работата, должни се заштитните мерки при уредите и работите во што покус срок, а најдоцна во срок од две години, постапно да ги согласат со одредбите од овој правилник.

Сроковите за постапно применување на одредбите од овој правилник во претпријатијата што веќе постојат ќе ги определува надлежната инспекција на трудот откако ќе прибави мислење од рударско-металуршката инспекција, водејќи сметка за објективните материјални и технички можности.

93. Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 7

31 јануари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

67.

Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПРОУЧУВАЊЕ ШКОЛСКИ И ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА

1. Се оснива Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања (во натамошниот текст: Завод).

2. Заводот е сојузна установа што ги врши особено овие работи:

а) присобира, систематизира и обработува документација за просветни, школски и педагошки прашања;

б) ги помага просветните установи, здруженија и просветните работници во нивната работа снабдувајќи ги со информации и педагошки материјали;

в) врз основа на потребите на нашиот социјалистички општествен разиток и современите научни педагошки достасувања, — ја проучува содржината и методите на работата и школите и предлага мерки за да се унапреди воспитната и научната работа;

г) ја проучува современата наставно-материјална база на школите и дава документација и мислења во поглед на изградбата на школскиот простор, устројството и опремата на школите со современи наставни средства и сл.;

д) го проучува развитокот и унапредувањето на образованието на возрастните;

е) соработува со слични установи во земјава и во странство.

3. Со Заводот управува директорот.

Директорот на Заводот го назначува Сојузниот извршен совет.

Заводот има одделна претсметка.

Директорот на Заводот е наредбодавец за извршување на претсметката.

5. Во Заводот се формира совет, кој ги врши правата и должностите определени со ова решение.

Советот има од 5—7 члена што ги именува Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет меѓу научните, просветните и другите јавни работници.

Директорот на Заводот по положбата е член на советот.

6. Советот го утврдува планот за работа на Заводот, ги разгледува предлозите на Заводот упатени до државните органи и дава за нив свое мислење.

7. Работењето и внатрешната организација на Заводот ги пропишува директорот во согласност со Сојузниот извршен совет.

8. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 42

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

68.

Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2, 11 и 37 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ „ФИЛМСКИ НОВОСТИ“ КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Се оснива установа со самостојно финансирање со име „Филмски новости“.

Седиштето на „Филмски новости“ е во Белград.

2. Задачата на „Филмски новости“ е преку филмски репортажи и документарни филмови што ги снима да ја известува јавноста во земјава и во странство за значителните економски, културни и политички настани.

3. Имотот со кој управуваат „Филмски новости“ се состави од уреди и апарати за снимање, фото-лаборатории, превозни средства и други апарати, алат и канцелариски намештај.

4. Со „Филмски новости“ управува управен одбор што се состои од седум до единаесет членови.

Членовите на управниот одбор ги именува Сојузниот извршен совет меѓу културните и други јавни работници и меѓу членовите на колективот што ги избира колективот.

Директорот и главниот одговорен уредник на „Филмски новости“ по својата положба се членови на управниот одбор.

5. Директорот на „Филмски новости“ го назначува Сојузниот извршен совет, а главниот одговорен уредник управниот одбор на „Филмски новости“.

6. „Филмски новости“ можат да формираат следни фондови со кои самостојно располагаат:

а) фонд за наградување на работниците и службениците;

б) фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки.

7. Платите на службениците и работниците на „Филмски новости“ ќе се определат со правилникот за платите што го донесува управниот одбор во согласност со Сојузниот извршен совет.

8. Надзор над работата на „Филмски новости“ врши Сојузниот извршен совет.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 41

9 февруари 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравнување на текстот од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет и Тарифата за данокот на промет, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 55/54, со изворниот текст, установил дека во објавениот текст се поткрале долуги цитирани грешки, и дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. Во чл. 16 точ. 3 под г) на Уредбата место зборовите: „ако тоа место се наоѓа“ треба да стои: „ако тоа место не се наоѓа“.

2. Во чл. 18 ст. 2 место зборовите: „одредбите од Забелешката 4)“ треба да стои: „одредбите од втората реченица на забелешката 4)“;

3. Во тар. бр. 37 точ. 2 делот А од Тарифата место даночната норма од 67% треба да стои даночна норма од 60%;

4. Во тар. бр. 39 точ. 2 место даночната норма од 66% треба да стои даночна норма од 40%;

5. Во тар. бр. 71 место даночната норма од 25% треба да стои даночна норма од 15%;

6. Во тар. бр. 91 место зборовите: „Биљно и јестиво уље“ треба да стои: „Биљно јестиво уље“;

7. Во тар. бр. 100 во колоната под А место даночната норма од 40% треба да стои даночна норма од 10%;

8. Во тар. бр. 8 делот Б од Тарифата изоставен е вториот став од забелешката 2, кој гласи:

„Изузетно, на накнаду за вршење монтажних и других услуга предвидених у делу А ове Тарифе плаќа се порез на промет по односним одредбама дела А Тарифе“.

Од Сојузниот извршен совет, 4 февруари 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на „Привремени технички прописи за проектовање путева“, објавен во Додатокот на „Службениот лист на ФНРЈ“, се поткрале долу наведените грешки, и се дава

ИСПРАВКА

НА „ПРИВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРОЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА“

1. На стр. 3 под точ I-с (це) во првиот став во третиот ред се брише зборот „највеќе“.

2. На стр. 5 во текстот со поднаслов „Ширина банкина“ во втората реченица на првиот став по зборот „усеку“ се брише зборот „и“.

3. На стр. 5 во текстот со поднаслов „Ширина ригола“ во последниот став место зборовите „у природи тла“ треба да стои „и природи тла“.

4. На стр. 5 во текстот со поднаслов „4) Попречни нагиб коловоза у правој“ почетокот на вториот став треба да гласи: „На правим деловима трасе.“.

Во третиот став од истиот текст место „ПТТ“ треба да стои „ПТИ“.

5. На стр. 8 во табелата бр. 1 во рубриката „планински терен“ и во колоните „Тежак“, некои вредности во табелата не се внесени, а тие треба да гласат:

ВРСТА ТЕРЕНА		ТЕЖАК							
		c	d	b	a	b	d	c	Σ
ПЛАНИНСКИ	насп	0,75	—	0,50	6,00	0,50	—	0,75	8,50
	усек	—	0,75	0,50	6,00	0,50	0,75	—	8,50
	асек	0,75	—	0,50	6,00	0,50	0,75	—	8,50

6. На стр. 8 во табелата бр. 2 којашто носи наслов „Ширине поединих елемената попречних профила аутопута“ треба да се внесат следни исправки: во колоната „b“ (бе) во последниот ред оздол место 0,60 треба да стои 0,50; во колоната „b“ (бе) во третиот ред озгора место 0,00 треба да стои 0,50.

7. На стр. 9 во текстот со поднаслов „7) Проширење коловоза у кривинама“ третиот став треба да гласи:

„Изузетно од прописа предњег става, може се проширење извршити са спољне стране при реконструкцији постојеких путева, ако специјални локални услови отежавају или онемогукавају проширење са унутрашње стране.“

8. На стр. 9 во текстот со поднаслов „8) Даљина прегледности пута“ во претпоследниот ред место „за увођење“ треба да стои „за усвојене“.

9. На стр. 9 во забелешката што се наоѓа на крајот на текстот од втората колона образецот треба да гласи:

$$L_p = 3,5 \text{ sec} \times (v_1 \text{ m/sec} + v_2 \text{ m/sec}) = 2 \text{ V rač km/h.}$$

10. На стр. 10 во текстот со поднаслов „9) Милонизација“ во вториот став место „7,5 — 9,0 см“ треба да стои „7,5 — 9,0 м“.

11. На стр. 10 во текстот со поднаслов „Ц. Серпентине“ во шестиот став во втората реченица место „За сваки даљи 1,0 смањења.“ треба да стои „За сваки даљи 1,0 м смањења.“

12. На стр. 11 во текстот со поднаслов „7) Сигнализација и обележување“ во четвртиот став место „и другим угрозеним“ треба да стои „и другим опасним“.

Од Државниот секретаријат за работи на народното стопанство, бр. 701 од 22 јануари 1955 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 6 од 2 февруари 1955 године објавува:

Уредба за постапка на оценката за хабила-циони работи при избирањето на универзитетските наставници.

Во бројот 7 од 5 февруари 1955 година објавува:

Одлука на Заводот за социјално осигурување на НР Србија за висината на надоместувањето на трошоците за време на патување и престој во друго место;

Одлука на Заводот за социјално осигурување на НР Србија за плаќање на трошоците за за-копнина;

Препорака од Заводот за социјално осигурување на НР Србија за начинот на исплатување помош за спрема на новородено дете.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 3 од 28 јануари 1955 година објавуваат:

Попис на постојаните судски вешти лица кај стопанските судови во НР Хрватска за 1955 година (крај).

Во бројот 4 од 31 јануари 1955 година немаат службен дел.

Во бројот 5 од 3 февруари 1955 година објавува:

Одлука за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети во 1955 година;

Решение за Радио Загреб како установа со самостојно финансирање;

Решение за именување постојана изборна комисија за избирање одборници на народните одбори на подрачјето на околицата Ђује;

Објава на Републичката изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Саборот на НР Хрватска;

Правилник за дополнување на Правилникот за вршење занаетчиска дејност без постојано работно место.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 2 од 20 јануари 1955 година објавува:

Решение за именување околиска изборна комисија за Околицата Копер;

Одлука за пренесување обврските и средствата од републичкиот кредитен фонд за инвестиции на околиските односно градските кредитни фондови за инвестиции;

Решение за тоа кои земјоделски стопански организации освен веќе прогласените се сметаат во 1954 година како пробни погони;

Решение за Текстилниот институт како установа со самостојно финансирање;

Решение за измени и дополненија на Решението за прогласување Ревизијскиот завод на НР Словенија за установа со самостојно финансирање;

Решение за приправниот курс за полагање приватни испити на Економската средна школа во Љубљана.

Во бројот 3 од 27 јануари 1955 година објавува: **Наредба** за определување бројот на учениците односно питомците во школите и други заголти.

Во бројот 4 од 3 февруари 1955 година објавува:
Закон за Општествениот план на НР Словенија
 за 1955 година;

Закон за буџетот на НР Словенија (Републичкиот буџет) за 1955 година;

Закон за потврда на завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет на НР Словенија за 1953 година;

Закон за избирање народни пратеници за Народната скупштина на НР Словенија на подрачјето на Околијата Копер,

Закон за делба на Прешернови награди;

Закон за погонските амбуланти во стопанските организации;

Одлука за времено финансирање на републичките потреби за јануари 1955 година;

Одлука за возни олесненија на автобусите за учениците во стопанските школи;

Наредба за заштитното време, како и за најмалите должини на рибите и раковите за ловење.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 3 од 29 јануари 1955 година објавува:

Одлука за разрешување на досегашниот и избор на нов потпретседател на Народното собрание на НРМ;

Одлука за разрешување на претседателот на Окружниот суд во Штип и за избирање нов претседател;

Одлука за изменување Одлуката за награди и накнади на народните пратеници на Народното собрание;

Одлука за избор претседател на Републичкиот собор;

Одлука за избор на потпретседател на Републичкиот собор;

Одлука за избор записничари на Републичкиот собор,

Одлука за зголемување бројот на членовите и избор нови членови на факултетските совети од Универзитетот во Скопје;

Одлука за разрешување од должноста членови во Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје и за именување на нови членови;

Одлука за избор на претседател на Соборот на производителите,

Одлука за избор на потпретседател на Соборот на производителите;

Одлука за избор на записничари на Соборот на производителите.

СОДРЖИНА :

	Страна
44. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации — — — — —	81
45. Уредба за оснивање Зедница на југословенското електростопанство — — — — —	82
46. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за таксите во постапката пред стопанските судови — — — — —	82
47. Уредба за укинување Сојузната управа за инвестициона изградба — — — — —	83
48. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — — — — —	83
49. Уредба за примена на Уредбата за платите на судиите на народните судови на судиите на стопанските судови — — — — —	84
50. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ — — — — —	85

	Страна
51. Одлука за овластување Одборот за стопанство да ја пропише содржината на инвестиционите елаборати — — — — —	85
52. Одлука за дополнување на Одлуката за овластување Одборот за буџетски прашања да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет — — — — —	85
53. Одлука за овластување Координациониот одбор да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет — — — — —	86
54. Одлука за завршните сметки на земјоделските задруги и нивните основни и деловни сојузи како и за пресметувањето и распределбата на вкупниот приход на земјоделските задруги за 1954 година — — — — —	86
55. Одлука за продолжување важењето на Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители — — — — —	91
56. Одлука за продолжување важењето на Одлуката за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка трактори, селско-стопански машини и направи — — — — —	91
57. Одлука за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за наголемување на сточниот фонд од сопственото производство — — — — —	92
58. Одлука за дополнување на Времената одлука за регресите во стопанството — — — — —	92
59. Одлука за дополнување на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на увезениот расплоден добиток од францускиот дел на трипартитната помош — — — — —	92
60. Одлука за дополнување на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството — — — — —	93
61. Одлука за издавање исправи за својството на граѓанска болница во војна и за својството на граѓанско лице на работа во таква болница — — — — —	93
62. Одлука за измена на тарифите во поморскиот патнички сообраќај — — — — —	93
63. Одлука за давање надоместување (регрес) при продажбата на машини, направи и резервни делови за потребите на земјоделството увезени од странство во 1953 година — — — — —	94
64. Одлука за овластување директорот на Управата за поморство и речен сообраќај да донесува правилници за средствата за спасување и за навигационите средства на бродовите на Трговската морнарица на ФНРЈ — — — — —	94
65. Одлука за доверување рабстите од областа на туризмот на Туристичкиот сојуз на Југославија — — — — —	94
66. Правилник за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки при работата во црната металургија — — — — —	95
67. Решение за оснивање Сојузен завод за проучување школски и просветни прашања — — — — —	102
68. Решение за оснивање „Филмски новости“ како установа со самостојно финансирање — — — — —	102
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет и Тарифата за данокот на промет — — — — —	102
Исправка на „Привремени технички прописи за проектовање путева“ — — — — —	103